



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

НА СРМ

СНИК

МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 7 февруари 1986
Скопје
Број 2

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 100 лин. Жиро сметка 40100-603-12498

10.

Врз основа на член 11 од Законот за даноци од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80, 38/81, 38/83 и 22/85), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ОД ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Се ослободуваат од плаќање на данок од доход во 1986 година организациите на здружен труд од областа 12 — Образование, наука, култура и информации (освен подгрупата 120363 — Изнајмување и дистрибуција на филмови) и областа 13 — Здравствена и социјална заштита.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 23-84/1
23 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

11.

Врз основа на член 18, став 1 од Законот за адвокатурата и другите видови на правна помош („Службен весник на СРМ“ бр. 6/72 и 13/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА НАГРАДАТА И НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТАТА НА АДВОКАТИТЕ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

1. Се дава согласност на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите на Адвокатската комора на Македонија, донесена на XXXIII редовно годишно собрание на Адвокатската комора на Македонија, одржано на 22 декември 1984 година.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-34/1
16 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

12.

Врз основа на член 45, став 3 од Законот за системот на финансирањето на општините и на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77 и 37/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Се овластува републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1986 година, кои по одделни барања не го надминуваат износот од 400.000 динари.

2. За користењето на средствата од точка 1 на сва решение, републичкиот секретар за финансии му поднесува поврмени извештаи на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-165/1
23 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

13.

Врз основа на член 104, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 9/78, 43/78, 38/81, 50/82, 7/83 и 3/85), републичкиот секретар за финансии, во согласност со претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВИСТИНСКИОТ ПРИХОД ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ

1. Факторот за утврдување на вистинскиот приход од земјоделска дејност, во смисла на член 104, став 2 од Законот за даноците на граѓаните за 1985 година, изнесува 6,3.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 14-3556/1
23 јануари 1986 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с. р.

14.

Врз основа на член 144 став 1 точка 6 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 35/85), Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ПОЛАГАЊЕТО И ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ГРАЃАНИТЕ ШТО ВРШАТ ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на полагањето и програмата на стручниот испит на граѓаните што вршат јавен превоз на патници во автотакси превозот (во натамошниот текст: такси превозници).

Член 2

Стручниот испит за такси превозници кандидатот го полага пред испитна комисија.

Испитната комисија се состои од претседател, два члена и нивни заменици.

Испитната комисија по потреба има и секретар.

Член 3

Кандидатот за полагање на стручниот испит за такси превозници, поднесува пријава до општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај.

Пријавата за полагање на стручниот испит од став 1 на овој член, содржи: име и презиме на кандидатот, датум и место на раѓање, место на живеење и адреса, категоријата на возилото за која возачот има возачка дозвола и кој пат го полага испитот.

Член 4

По приемот на пријавата испитната комисија го определува времето и местото на полагањето на стручниот испит за такси превозници и за тоа благовремено го известува кандидатот.

Член 5

Кандидатот полага пред испитна комисија во полно состав.

Со работата на испитната комисија раководи претседателот на комисијата.

Член 6

Успехот на кандидатот се оценува со „положил“ или „неположил“.

На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен стручен испит за такси превозник.

Член 7

Издаденото уверение за положен стручен испит за такси превозник се впишува во посебен регистар што го води органот што ја формира комисијата.

Регистарот за издадените уверенија за положен стручен испит се заклучува на крајот на секоја година и се чува трајно.

Член 8

Испитните рокови се определуваат по потреба во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Кандидатот кој нема да го положи стручниот испит има право истиот да го полага наредниот испитен рок.

Член 9

За текот на полагањето на стручниот испит за такси превозници се води записник. Записникот го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.

Член 10

Стручниот испит за такси превозници што се полага пред општинската комисија се состои од теоретски дел што се полага усмено или писмено во зависност од бројот на пријавените кандидати, според Програмата за полагање на стручниот испит за такси превозници, која е составен дел на овој правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11/2-113
31 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
сообраќај и врски
дипл. инж. **Томе Малески**, с. р.

ПРОГРАМА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ НА ТАКСИ ПРЕВОЗНИЦИ

1. ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Закон за превоз во патниот сообраќај

- поим на јавен превоз, поим на превоз за сопствени потреби, техничко-експлоатациони услови и превозна исправа;
- услови за вршење на јавен превоз со моторни возила од страна на организациите на здружениот труд;
- јавен превоз во линискиот патен сообраќај (возен ред, тарифа, усогласување на возните редови, регистрација на возните редови, укинување на линии, возни билети, службена облека на членовите на посада, автобуски станици и постојки, работно време на автобуската станица, обележување, опремување и одржување на автобуските станици, внатрешна контрола;
- јавен превоз во градскиот и приградскиот патен сообраќај;
- јавен превоз во слободниот патен сообраќај;
- здружување на организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз во деловна засадница;
- превоз за сопствени потреби;
- превоз што го вршат граѓаните со моторни возила (услови што треба да ги исполнуваат граѓаните за вршење на јавен превоз, тарифа, користење на дополнителен труд, услови за запирање, односно продолжување на вршењето на јавниот превоз преку работодаводител, престанување на одобрението за вршење на јавен превоз, работна облека, линиски превоз на патници што го вршат граѓаните);
- здружување во задруга;
- здружување на граѓаните превозници во однос на трајна и привремена деловна соработка со организациите на здружениот труд;
- здружување во договорна организација на здружениот труд;
- превоз со запрежни возила; и
- инспекција во јавниот патен сообраќај.

2. Закон за превозот во меѓународниот патен сообраќај

- основни одредби;
- превоз на патници;
- превоз на предмети;
- вонреден превоз; и
- овластувања на инспекциските органи.

3. Закон за договорите за превоз во друмскиот сообраќај

- општи одредби;
- договор за превоз на патници;
- договор за превоз на багаж;
- рекламации; и
- застареност на побарувањата.

II. КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ТАКСИ ПРЕВОЗНИЦИТЕ

- изглед на такси возачите;
- потребни документи кои возачот мора да ги има кај себе при вршењето на дејноста;
- лица и предмети кои возачот е должен да ги прими и лица и предмети кои возачот не смее да ги прими;
- наплатување на такси услугите;
- однесување на такси возачите спрема патниците;
- однесување на такси возачите спрема пијани лица и сл.;
- преземање на багаж;
- издавање сметки;
- постапка со најдените предмети; и
- други обврски што произлегуваат од општите акти на здруженијата на такси превозниците.

III. ТОПОГРАФСКА ОРИЕНТАЦИЈА

- читање на географска карта;
- читање на автомобилска карта; и
- читање на плановите на градовите.

IV. ЗНАЧАЈНИ КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ, ТУРИСТИЧКИ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ ВО ГРАДОВИТЕ И НИВНАТА ОКОЛИНА

- локации на поважните музеи, галерии, театри, кина, концертни сали, културни домови, библиотеки и сл.;
- локации на поважни хотели, мотели и угостителски објекти, туристички агенции, излетнички места; и
- локации на стадиони, игралишта и спортски сали.

V. ПОВАЖНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД, ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

- локација на поважните здравствени организации (здравствени домови, болници, амбуланти, брза помош и сл.);
- локација на Собранието на општината и неговите служби;
- локација на органите за внатрешни работи;
- локација на републичките органи (Собрание на СРМ, Извршен совет на Собранието на СРМ итн.);
- локација на железничка станица, автобуска станица, аеродром, автотакси станица, жичара и пошта, радиотелевизио студео;
- локација на школи, факултети, академии и сл.;
- локација на поважни трговски, индустриски и други поважни стопански организации; и
- други поважни објекти од значење за Републиката и општината.

15.

Врз основа на член 144 став 2 точка 2 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 35/85), претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски пропишува

УПАТСТВО

ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

1. Легитимацијата, со која се утврдува својството на инспектор за патен сообраќај се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Големината на легитимацијата е 10 x 7 см. а нејзините корици се полутврди и обоени со црвена боја.

3. Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена односно за календарската годи-

на за која е нејзиното важење продолжено, доколку изрично не е означен покус рок.

Продолжувањето рокот на важењето на легитимацијата го врши органот што ја издал легитимацијата.

4. Инспекторот за патен сообраќај на кого функцијата му престанала, должен е веднаш, а најдоцна во рок од 3 дена да ја врати легитимацијата на органот што ја издал.

5. Заменувањето на постојните легитимации ќе се изврши најдоцна до 30. VI. 1986 година.

6. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за легитимацијата на инспекторот за патен сообраќај („Службен весник на СРМ“ број 18/75).

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11/2-114

31 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за сообраќај
и врски,
дипл. инж. **Томе Малески**, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА
ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

(формат 10 x 7 см)

(Првата страна на кориците
Грб на Републиката)ЛЕГИТИМАЦИЈА
НА ИНСПЕКТОР ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ(Втората страна на кориците
Фотографија големина 6 x 4)(Своерачен потпис на инспекторот)
(Прва внатрешна страна)

(назив на органот кој ја издал легитимацијата)

(име и презиме на инспекторот) овластен е на

на _____ да
ги врши работите на инспекцијата на патниот сообраќај предвидени со соодветните прописи и ги врши правата и должностите што се утврдени со нив на инспекторот за патен сообраќај.

Број _____
Ден _____ 19 _____ година
Во _____

(М. П.)

(потпис на функционерот на
органот)(Втора, трета и четврта внатрешна страна)
Легитимацијата важи:

До _____ 19 _____ година
(М. П.)

(потпис на функционерот на
органот)

До _____ 19 _____ година
(М. П.)

(потпис на функционерот на
органот)

До _____ 19 _____ година
(М. П.)

(потпис на функционерот на
органот)

(Петта, шеста итн. внатрешна страна. Извод од Законот за превоз во патниот сообраќај. Текст на членот 120, 121, 122 и 125)
(Третата и четвртата страна од кориците остануваат празни)

16.

Врз основа на член 144 став 2 точка 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 35/85), претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски пропишува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО И ОБРАЗЕЦОТ НА РЕГИСТАРОТ ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ОДОБРЕНИЈА

1. Регистарот на издадените одобренја за вршење на јавен превоз со моторни возила од страна на граѓаните (регистар) се води според одредбите на ова упатство.

2. Општинскиот орган на управата надлежен за работите на патниот сообраќај (надлежен орган) го води регистарот според образецот кој е составен дел на ова упатство.

Во општините со поголем број впишувања во регистарот, кон регистарот се води именик и збирка на исправи.

3. Регистарот се води во форма на тврда укоричена книга чии страници се означени со редни броеви, прошиена и потпечатена.

4. На еден регистарски лист можат да се впишуваат податоци само за едно лице што врши јавен превоз.

5. Во регистарот се внесуваат податоците предвидени во образецот како и промените што ќе настанат по впишувањето.

Промените надлежниот орган ги регистрира со денот кога е примена пријавата за промена.

Податоците за престанок на важноста на одоб-
рението, настанати по сила на закон, се впишуваат
со денот наведен во актот со кој се утврдува прес-
танокот.

6. Впишувањето во регистарот се врши со црно мастило, а исправките со црвено мастило.

Секоја исправка во регистарот мора да биде оверена од лицето што го води регистарот.

7. По пополнувањето на регистарскиот лист за издадените одобренија се отвора нов регистарски лист на кој се означува бројот на регистарската страна од која е извршен преносот од претходниот регистарски лист.

8. Во именикот се внесуваат издадените одобре-
нија по азбучен ред на презимето на граѓанинот,
како и регистарскиот број по кој се води во регис-
тарот.

Именикот може да се води во вид на картотека или како посебна книга.

9. Во збирката на исправи се чуваат исправите врз основа на кои е извршено впишувањето во регистарот.

10. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на водењето и образецот на регистарот на издадените одобренија („Службен весник на СРМ“ број 18/75).

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11/2-115
31 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за сообраќај
и врски,
дипл. инж. **Томе Малески**, с. р.

РЕГИСТАР
на издадените одобренија за вршење јавен превоз со моторни возила од граѓаните

Регистарски број _____															
Ред. бр.	Дата на впишувањето	Дата и број на издаденото одобрение	Име на органот што го издал одобрението	Податоци на граѓанинот			Живеалиште	Предмет на работење							
	2	3	4	Презиме, татково име и име	5	Дата и место на раѓањето	Ул. бр. и место	7	8						
1															
Вид на возилото со кое се врши јавен превоз	9	Податоци за привремено запирање	10	Податоци за продолжување работното на превозот	11	Податоци за работоводителот	12	Рок на важење на одобрението	13	Престанок на одобрението	14	Забелешка	15	Потпис на лицето што го води регистарот	16

17.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 декември 1985 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точка 4 на член 20 од Правилникот за формирање, давање и користење на средствата од фондот за заедничка потрошувачка во Работната заедница на Стопанска банка — Основна банка Охрид, донесен од работниците со референдум одржан на 7 мај 1982 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување уставноста и законитоста на точка 1 и 5 на член 20 од актот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стопанска банка — Основна банка Охрид на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точките 1, 4 и 5 на член 20 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот, означените одредби се противуставни и незаконити затоа што основите станбени услови и здравствена состојба не се разработени во доволна мера и што по основот работен стаж се добиваат бодови за стаж стекнат исклучиво во работната заедница.

5. На седницата Судот утврди дека во оспорениот Правилник, помеѓу другото, е регулиран и начинот на распределба на средствата за задоволување на станбените потреби на работниците.

Во точката 4 на член 20 од овој Правилник е предвиден основот работен стаж, по кој за секоја година работен стаж во Работната заедница работникот добива 3 бода.

Согласно начелото на еднаквост, утврдено во оддел II став 3 алинеја 9 на Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот.

Според член 2 став 1 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства, што го стекнува секој работник во здружениот труд, е основа за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства, работникот создава доход кој има општествен карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општествени средства, работникот стекнува работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед на тоа што тој стаж е стекнат во една или повеќе организации, затоа што придонесот на работникот не треба да се третира само како придонес во создавање на доходот на основната организација во која тој работи, туку и како придонес што го дал во остварениот доход на општеството како целина.

Со оглед на тоа што според точка 4 од оспорената одредба се вреднува само работниот стаж стекнат во Работната заедница и со тоа се ставаат во привилегирана положба работниците кои својот работен стаж го стекнале исклучиво во таа Заедница, Судот утврди дека различното вреднување на стажот стекнат во и во работната заедница е во несогласност со уставното начело на еднаквост и е во спротивност со член 2 став 1 алинеја 3 од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека во точките 1 и 5 на член 20 од овој Правилник се предвидени: основот станбени услови, по кој работник без стан добива 20 бода, работник кој користи стан како состанар добива 10 бода и работник кој живее во

нехигиенски стан добива 5 бода, и основот здравствена состојба, по кој за инвалидност од I категорија, тешка болест и потешко хронично заболување на работник и на член на неговото семејно домаќинство се добиваат 15 бода.

Согласно уставното начело на заемност и солидарност, утврдено во оддел II став 3 алинеја 6 на Основните начела од Уставот на СР Македонија, член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75), и член 463 став 1 и член 542 од Законот за здружениот труд, работниците со самоуправен општ акт ги утврдуваат условите, начинот и редот на првенство по кој ќе се доделуваат на користење станови во општествена сопственост. Според тоа, самоуправно право е на работниците, во согласност со Уставот и Законот, да определат такви основи и мерила за утврдување на редот на првенство за доделување на користење станови во општествена сопственост со кои, пред се, ќе се оствари уставното начело на заемност и солидарност во задоволување на станбените потреби на работниците.

Со оглед на изложеното, Судот оцени дека основите станбени и здравствена состојба во оспорениот акт се уредени на начин кој не е во несогласност со уставното начело на заемност и солидарност и со член 42 од Законот за станбени односи и не е во спротивност со член 463 и 542 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 138/85

4 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

18.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 декември 1985 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 26, 27 и 35 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за надоместоците на личниот доход, донесен од работниците во Работната заедница при Трговската работна организација „Фото-центар“ во Скопје со референдум одржан на 30 април 1985 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на член 29 од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна заедница на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 182/85 од 16 октомври 1985 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 26, 27, 29 и 35 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби од Правилникот со Уставот на СР Македонија.

5. Разгледувајќи го оспорениот Правилник, Судот утврди дека во член 26 како основи за утврдување на аконтацијата на личниот доход се предвидени теоретското знаење и сложеноста на работните задачи. При тоа, во член 27 основот теоретско знаење е вреднуван во зависност од стручната подготовка на работниците, а основот сложеност според видот на работните задачи.

Со оглед на тоа што сложеноста на работите и работните задачи се изразува и преку стручната подготовка, а тоа значи дека се вреднувањето на

сложеноста се вреднува и стручната подготовка, Судот утврди дека во конкретниот случај доаѓа до двојно вреднување на стручната подготовка, поради што утврди дека означените одредби од Правилникот не се во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 35 од оспорениот Правилник се утврдени основи за распределба на средствата за лични доходи според резултатите од трудот, но во овој член и во Правилникот во целина не се определени мерила (бодови) за оценување на резултатите од трудот, односно бодови што може да ги оствари секој работник во зависност од стварниот придонес што го постигнува во работата.

Со оглед на тоа, што според член 23 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците се должни да утврдат основи и мерила како за претпоставениот така и за реализираниот придонес, Судот утврди дека член 35 од Правилникот не е во согласност со означената уставна одредба и дека е во спротивност со означената законска одредба.

7. Во однос на член 29 од Правилникот, Судот оцени дека тој не е во спротивност со соодветните одредби од Законот за здружениот труд и не е во несогласност со соодветните одредби од Законот за работните односи, поради што утврди дека нема основ за понатамошно водење на постапката и одлучи како во точката 2 од оваа одлука.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 182/85

4 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Владимир Митков**, с. р.

19.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точка II-4 од Одлуката за утврдување на критериумите за избор на кандидати за извршители на работи односно работни задачи, донесена од работниците од Уметничката галерија во Скопје на Собирот на работниците одржан на 18 април 1982 година, во делот во кој е предвидено брачните другари и децата на пензионираните работници во работната организација да добиваат 15 бода по овој критериум.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на делот од точка II-4 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот дел на точка II-4 е противуставен и незаконит затоа што во него е предвидено брачните другари и децата на пензионираните работници во Работната организација да добиваат 15 бода по овој критериум, со што се фаворизираат блиските сродници на пензионираните работници во Работната организација и се создаваат можности за затворање на Организацијата.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената Одлука се утврдени основни и дополнителни критериуми за избор на кандидати за вршење на определени работи односно работни задачи, кои понатаму се разработени и за секој од нив е предвиден определен број бодови. Како дополнителни се определени следните критериуми: успех во школува-

њето, претходна проверка на кандидатите, познавање на еден од светските јазици, својството брачен другар или дете на загинает или трајно неспособен работник во Работната организација, како и брачен другар и дете на пензиониран работник.

Согласно уставното начело на еднаквост, содржано во оддел II став 3 алинеја 9 на Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновена основа на положбата и улогата на човекот, меѓу другото, ја сочинува и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот. Според член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Според член 167 од Законот за здружениот труд, секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови, на начин утврден во законот и со самоуправниот општ акт, да заснове работен однос со работниците во основната организација.

Од изнесеното уставно начело, како и од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека е самоуправно право на работниците со самоуправни општи акти да утврдуваат критериуми, а тоа значи основи за избор на кандидати за вршење на определени работи и работни задачи. Но, при ова утврдување мора да се води сметка, основите да овозможат пријавените кандидати под еднакви услови да учествуваат во изборот.

Со тоа што во оспорениот дел од точка II-4 е предвидено својството брачен другар и дете на пензиониран работник во Работната организација како основ по кој се добиваат определен број на бодови, Судот утврди дека тие се ставени во привилегирана положба во однос на другите кандидати и дека, поради тоа, оспорената одредба не е во согласност со означеното уставно начело и со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 233/85

4 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Владимир Митков**, с. р.

20.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 декември 1985 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 17, 18 и 70 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка на работниците во Работната заедница на Македонската академија на науките и уметностите во Скопје, донесен со референдум одржан на 25 декември 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Академијата на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 14/85 од 20 октомври 1985 година, по повод поднесена претставка, повеле постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 17, 18 и 70 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е повелена затоа што се постави прашањето за согласност на оспорените одредби од Правилникот со член 22 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со член 126 став 1 и член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди:

а) Во член 17 став 1 од оспорениот Правилник е предвидено бројот на бодовите по основ на сложеност определени во член 16 да се зголемуваат за 100 бода месечно на раководител на одсек во Секретаријатот, определен од Претседателството да го заменува секретарот на Секретаријатот во случај на спреченост или отсутност.

Во став 2 на истиот член е предвидено на библиотекар — класификатор кој врши стручно оспособување на библиотечни кадри бројот на бодовите по основот сложеност да му се зголемуваат за 50 бода месечно.

Разгледувајќи го Правилникот за систематизација на работите и работните задачи, донесен од Претседателството на Академијата на седницата одржана на 24 ноември 1983 година, Судот утврди дека во него се предвидени работи и работни задачи на повеќе раководители на отсеци. Во описот на работите и работните задачи што ги вршат овие работници не се предвидени задачи за замена на секретарот на Секретаријатот. Имено, со Одлуката од 22 декември 1983 година донесена од Претседателството на Академијата е определено замената на секретарот на Академијата како и секојдневното помагање во работите од неговиот делокруг да ја врши раководителот на одсекот за стручно организирање и програмирање на научните и уметничките дејности. Во таа одлука исто така е предвидено Работната заедница да предвиди дополнителен број на бодови за вршење на замената, а финансиските средства договорно да се обезбедат од средствата за функцијата на Академијата.

Исто така, разгледувајќи го член 29 од Правилникот за систематизација во кој се предвидени задачите на библиотекарот — класификатор, Судот утврди дека во делокругот на задачите што ги врши овој работник не се предвидени работи и работни задачи за стручно оспособување на библиотекарски кадри.

Од изнесената фактичка состојба и од оспорената одредба од Правилникот произлегува дека работникот кој врши замена на секретарот на Секретаријатот (раководител на одсек) како и работникот кој врши стручно оспособување на библиотекарски кадри (библиотекар — класификатор), доверените работи и работни задачи ги вршат само по потреба, а не и како редовни задачи, а за тоа, пак, им се определуваат дополнителен број бодови кои влегуваат во месечната аконтација на личниот доход.

Во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд е предвидено на секој работник, во согласност со начелото за распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 17 од Правилникот се определуваат бодови за извршување на работи и работни задачи кои не се вршат секојдневно, туку само по потреба, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

б) Во оспорениот член 18 од Правилникот е предвиден потребниот степен на школска подготовка за извршување на работите и работните задачи и се утврдени бодови.

Во член 15 од Правилникот меѓу другите основи е предвиден и основот сложеност на работите и задачите. Во описот на овој основ се утврдени видот и карактерот на работните задачи, потребниот степен на образование, способноста стекната со работа, методите на работа, потребната самостојност,

креативноста и друго. Потоа, сложеноста е изразена во 13 степени и за секој од нив во член 16 од Правилникот се утврдени бодови.

Според член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, придонесот на работникот во работата се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи ги предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Според мислењето на Судот основот сложеност на работата, како еден од основите за учество во распределбата на средствата за лични доходи на работниците, покрај другите елементи, во себе ја опфаќа и стручната подготовка. Во рамките на овој основ се врши и вреднувањето на таа подготовка. Затоа предвидувањето на стручната подготовка како посебен основ, покрај нејзината опфатеност во основот сложеност, претставува двојно вреднување на таа подготовка.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека член 18 од Правилникот не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 126 став 1 и 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

в) Во член 70 од Правилникот е предвидено на работник кој на денот на влегувањето во сила на Правилникот се стекнал со звање магистер, бројот на бодовите по тој основ да му се зголеми за 140 бода.

Разгледувајќи го Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи во Академијата, Судот утврди дека за извршување на најсложени работи и работни задачи е предвидено високо образование.

Според мислењето на Судот, повисокиот степен на образование односно стручната подготовка не може да се вреднува самостојно, надвор од обемот на сложеноста на работите и работните задачи.

Во научно истражувачката дејност, пак, повисокиот степен на стручна подготовка може да има значење во распределбата на средствата за лични доходи само ако работниците со таков степен на стручна подготовка вршат посложени работи и работни задачи. Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорената одредба се предвидува дополнителен број бодови само за магистериум без оглед на тоа што работите и работните задачи остануваат непроменети по обем и сложеност, Судот утврди дека тој не е во согласност со уставното начело за распределба според трудот и дека е во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 14/85

11 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р **Владимир Митков**, с. р.

21.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 декември 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставност на Законот за укинување на Економскиот факултет во Штип („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Економскиот факултет во Штип поднесе предлог за оценување уставноста на Законот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот Закон не е во согласност со Уставот затоа што со него на работниците од овој факултет не им е овозможено, рамноправно со работниците од Економскиот факултет во Скопје, да одлучуваат за трудот и резултатите од трудот и не им е обезбедена економска и социјална сигурност, со што е повредено начелото од Оддел II став 3 алинеја 3 и 4 од Основните начела на Уставот на СР Македонија. Освен тоа, во предлогот е наведено дека оспорениот Закон е спротивен на Законот за санација и престанок на организациите на здружениот труд, како и на Законот за високото образование.

4. На седницата Судот утврди дека Економскиот факултет во Штип е основан со Законот за основање на Економскиот факултет во Штип („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77). Потоа Судот утврди дека Републиката како основач на овој Факултет, врз основа на извршените согледувања аз потребата и можноста од натамошно негово постоење, како и со оглед на рамките на политиката за рационализација во високото образование, со оспорениот Закон го укина Факултетот. Согласно член 2 од Законот, Факултетот престанува со вршење на дејноста го учебната 1984/85 година заклучно со 30 септември 1985 година. Според член 3, на затечените студенти им се обезбедува продолжување на студиите на Економскиот факултет во Скопје, под исти услови како и на Факултетот кој се укинува, најдоцна до 30 септември 1989 година.

Во член 4 од Законот е предвидено, правата, обврските и опремата на Економскиот факултет во Штип на 1 октомври 1983 година да преминат на Економскиот факултет во Скопје. Според член 6 став 1 од Законот, на наставниците и соработниците од Економскиот факултет во Штип им престанува работниот однос една година по завршувањето на учебната година во која имаат настава по дисциплините што ги предаваат според наставниот план, а на другите работници на 30 септември 1987 година. До престанокот на работниот однос, своите права и обврски овие работници (наставници, соработници и други работници) ги остваруваат на Економскиот факултет во Скопје (став 2 на член 6).

5. Согласно член 419 став 1 точка 1 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија одлучува за согласноста на републичките закони само со Уставот на СР Македонија.

Согласно член 49 став 2 од Уставот на СР Македонија, организација на здружениот труд што врши општествена дејност, може, под услови и во постапка што се пропишани со закон, да биде укината ако не ги исполнува условите пропишани со законот, или ако не постојат услови за вршење на нејзината дејност.

Имајќи ја предвид оваа уставна одредба, Судот смета дека Републиката, како основач на Економскиот факултет во Штип, врз основа на оценката за потребата од натамошното вршење на неговата дејност, може со закон да го укине.

Врз основа на изнесеното Судот утврди дека Законот за укинување на Економскиот факултет во Штип не е во несогласност со Уставот на СР Македонија.

У. бр. 21/85
11 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

22.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 11 став 2 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Основната организација на здружениот труд „Паркови и зеленило“ во состав на Работната организација „Комуналец“ во Скопје, донесен со референдум на 3 јули 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација на здружениот труд на начин предвиден за објавување на самоупразните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 105/85 од 12 јуни 1985 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 11 став 2 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето дали со оспорената одредба од Правилникот не е повредено уставното начело на заемност и солидарност, затоа што во станбените услови (станбениот статус) работниците кои имаат сопствен или општествен стан се изедначени со работниците кои немаат никаков стан.

4. Судот на седницата утврди дека во член 11 став 1 од Правилникот е предвидено дека како работник без стан ќе се смета работникот, ако тој или неговиот брачен другар не се носители на станарско право на стан кој одговара на потребите на нивното семејно домаќинство. Според оспорениот став 2 се смета дека работникот нема стан и во случаите кога тој, неговиот брачен другар или малолетно дете, во местото на живеењето нема во сопственост уселива семејна кука или стан кој одговара на потребите на нивното семејно домаќинство. Од ваквата содржина на оспорената одредба произлегува дека работникот кој надвор од местото на живеење има во сопственост семејна кука или стан ќе се смета дека нема стан со што, пак, согласно член 30 алинеја 1 од Правилникот, ќе го добие најголемиот износ на бодови (100), определени по основот станбени услови.

5. Според член 214 од Уставот на СР Македонија, на граѓанинот му е загарантирано стекнување станарско право на стан во општествена сопственост со кое му се обезбедува под услови предвидени со закон, трајно да користи стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните станбени потреби. Согласно член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75) и член 463 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата според кои ќе се утврдува редот на првенство за распределба на станови.

Според тоа, самоуправно право е на работниците да предвидат основи и мерила според кои ќе се утврдува редот на првенството во распределбата на станови, но притоа тие се должни преку основите и мерилата да го обезбедат, пред се, остварувањето на уставното начело на заемност и солидарност со што предност во распределбата на становите би добиле работниците чии станбени услови се најтешки. Во врска со тоа, Судот смета дека работниците кои немаат во сопственост стан или не се носители на станарско право на стан во местото каде што е седиштето на организацијата или во местото на живеење, а во друго место имаат стан, не може да бидат изедначени со работниците кои немаат никаков стан.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Правилникот како работници без стан се сметаат работниците кои немаат стан во сопственост

во местото на живеење без оглед дали во друго место имаат стан, Судот утврди дека тие се ставени во привилегирана положба во однос на оние работници кои немаат никаков стан, со што се повредува принципот на заемност и солидарност.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 105/85
11 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

23.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 декември 1985 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека член 8 т. А-3 од Правилникот за конкретна распределба на станови од солидарната изградба на работниците со пониски доходи во семејството на Основната организација на здружениот труд „Автосервис“ во состав на Автотранспортната организација за внатрешен и меѓународен транспорт и транспортни услуги „Галеб“ во Охрид, донесен со референдум на 18 јануари 1982 година, во времето на неговото важење не бил во согласност со Уставот на СР Македонија и бил во спротивност со Законот за здружениот труд.

Оваа одлука има правно дејство на одлука на Судот со која се укинува самоуправен општ акт.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Автосервис“ во Охрид, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола со предлог поднесен на 26 април 1985 година поведе постапка за оценување уставноста и законноста на член 8 т. А-3 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорената одредба е неуставна и противзаконита затоа што предвидува бодовите за утврдување на редот на првенство за добивање стан на користење утврден по основот однос кон работата на работникот да се доделуваат по предлог од основната организација на синдикатот, а не по објективни критериуми, како и затоа што предвидува доделување бодови по основот однос кон работата на самоуправните органи и самоуправувањето.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот Правилник престанал да важи на 1 март 1985 година, но со оглед на тоа што од денот на престанокот на неговото важење до поднесувањето на предлогот за поведување на постапка не поминало повеќе од една година, Судот оцени дека се исполнети процесните претпоставки од член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија за оценување неговата уставност и законност.

5. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 8 т. А-3 од Правилникот е предвидено редот на првенство за добивање стан на користење да се утврдува и преку определен број бодови по основот однос кон работата. Во став 1 алинеја 1 — 5 на оваа точка, овој основ е расчленет на пет подоснови кои се вреднуваат со определен број бодови: исполнување на работните задачи — 12 бода; степен на квалитетно извршување на работните задачи — 27 бода; повисок степен на искористување на средствата со кои работи работникот и заштедите — 29 бода; искористување на работното време — 16 бода и однос кон работата на самоуправните тела и самоуправувањето — 21 бод. Според став 2 на оваа точка, предлог за доделување бодови по овој

основ дава основната синдикална организација.

6. Според член 42 од Законот за станбените односи и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација самостојно ги утврдуваат основите и мерилата, односно условите и начинот за утврдување на редот на првенство за добивање стан на користење. Притоа, согласно уставното начело на распределба според трудот, работниците можат да предвидат и такви основи и мерила кои се однесуваат на придонесот на работникот во работата, но кои ќе овозможат преку објективизирани критериуми да се утврди неговиот стварен придонес.

Иако во означените алинеи од 1 до 4 подосновите за вреднување на односот кон работата се утврдени аналогно на основите за утврдување на работниот придонес од член 129 став 3 од Законот за здружениот труд, Судот утврди дека тие не содржат објективизирани критериуми преку кои ќе се утврдат степенот на извршување на работните задачи на работниците според нивниот квалитет и успешност на користењето на средствата на трудот. Со оглед на тоа, Судот утврди дека член 8 точка А-3 став 1 алинеја 1—4 не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Исто така, Судот смета дека односот кон работата на самоуправните тела и самоуправувањето, предвиден во алинеја 5 на означената точка А-3, не може да се предвиди како основ за утврдување на редот на првенство за доделување стан на користење, затоа што секој работник е одговорен за совесно вршење на самоуправувачките функции а самоуправувањето с право и должно на секој работник кое не може да се валоризира преку доделување бодови.

7. Според член 181 став 2 во врска со член 129 од Законот за здружениот труд, за остварување на поединечните права и обврски на работниците, меѓу кои спаѓа остварувањето на правата кои произлегуваат од работниот придонес, одлучува работничкиот совет на основната организација или комисија што тој ќе ја формира. Според тоа, оценка на резултатите на трудот и работниот придонес на работникот во работата може да дадат само означените органи врз основа на објективизирани основи и мерила утврдени во самоуправниот општ акт.

Со оглед на тоа што во ст. 2 на означената точка А-3 е предвидено бодовите по основот однос кон работата на работникот да се добиваат по предлог на основната организација на синдикатот, а не врз основа на оценка според објективизирани основи и мерила, Судот утврди дека тој е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 109/85
11 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

24.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 112 став 2 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 126/85 од 19 јуни 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста на член 112 став 2 од Статутот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со уставното начело на еднаквоста.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорената одредба е уредено прашањето за исплатата на пензија на корисник на пензија кој врши повремена или привремена работи по основ на договор. Така, според оваа одредба, исплатата на пензијата не се запира на корисник на пензија кој врши повремена или привремена работи или задачи по основа на договор чие траење не е подолго од времето предвидено со прописите за работни односи и по таа основа да не оствари примања повисоки од просечната месечна односно двомесечна пензија на корисникот остварена во претходната година во зависност од траењето на договорот, а примањата над тој износ се запираат од пензијата.

Уставот на СР Македонија, во Одделот II на Основните начела и во член 204 го утврдува начелото на еднаквост, според кое граѓаните се еднакви во правата, должностите и одговорностите во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на тоа што во оспорената одредба од Статутот е предвидено корисниците на пензија да можат да остварат примања по основ на договор во различни износи определени според висината на просечната месечна или двомесечна пензија, која е различна, Судот утврди дека со тоа корисниците на пензија меѓусебно се доведени во нееднаква положба, поради што член 112 став 2 од Статутот не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 126/85
18 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

25.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ член 7 став 1 алинеја 1 и член 20 алинеја 1 од Правилникот за критериуми и мерила за решавање на станбеното прашање на работниците (пречистен текст), донесен од работниците во Работната заедница „Економика“ при Рудници и желзарница „Скопје“ во Скопје, со референдум одржан на 23 ноември 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна заедница на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 228/85 од 10 октомври 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 7 став 1 алинеја 1 и член 20 алинеја 1 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 7 од оспорениот Правилник е предвидено станбените прашања на работниците да се решаваат, покрај другото, и со доделување на станови во општествена сопственост со лично учество на работниците во висина од 20% од вредноста на станот. Во член 20 од ис-

тиот Правилник е предвидено дека за купување и изградба на станови и станбени згради во општествена сопственост, работниците кои ќе добијат општествени стан учествуваат и со свои средства во висина од 20% од вредноста на станот, со рок на враќање од 20 години и со камата од 3%. Питоа, во оспорениот Правилник единствен критериум за утврдување висината на сопственото учество е вредноста на станот.

Согласно член 102 став 3 од Уставот на СР Македонија и член 21 став 1 од Законот за самоуправните интересни заедници на становањето, работниците во организациите и заедниците можат да здружуваат сопствени со општествени средства заради добивање на користење стан во општествена сопственост. Кога со самоуправен општ акт е предвидено учество на работниците со сопствени средства за добивање на користење стан во општествена сопственост, тоа учество треба да биде во согласност со уставното начело на заемност и солидарност. Остварувањето на ова уставно начело се обезбедува со утврдување услови за висината на сопственото учество кое применливо треба да зависи од материјалните и социјално-економските можности на работникот. Работниците, пак, кои со оглед на нивните материјални можности не се во состојба да учествуваат со сопствени средства можат во распределбата на станови да учествуваат без обврска за учество со сопствени средства.

Со оглед на тоа што во членовите 7 и 20 од оспорениот Правилник висината на сопственото учество е утврдена само во зависност од вредноста на станот, а не и во зависност од материјалните можности на работникот, Судот утврди дека оспорените членови, во делот во кој е предвидено сопствено учество, не се во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, кое треба да има решавачко влијание при распределбата на средствата за станбена изградба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 228/85
4 декември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

26.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 4 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 17 алинеја 1, 29, 32 и 34 точка 6 од Правилникот за решавање на станбените прашања, донесен од работниците во Економското учеништво „Борис Кидрич“ во Скопје, со референдум одржан на 4 октомври 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Учеништво на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 158/87 од 16 октомври 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 17 алинеја 1, членовите 29 и 32 и член 34 точка 6 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените членови со Уставот и законот.

4. Судот на Седницата утврди дека во член 17 се предвидени условите под кои може да се поднесе барање за доделување на станбен кредит. Питоа, во алинејата 1 од овој член е предвидено дека барање може да поднесе работник што првпат најмалку три години работел стаж во Учеништето, од

што произлегува дека работниците кои немаат таков стаж се исклучени од распределбата на средствата за станбени кредити.

Согласно член 173 став 1 и 3 од Законот за здружениот труд, правата, обврските и одговорностите, што ги има работникот во работниот однос, ги остварува од денот кога го засновал работниот однос, односно кога започнал да работи. Според тоа, работникот има право да учествува и во распределбата на средствата за станбена изградба од денот на засновањето на работниот однос, независно од тоа каде засновал работен однос.

Со оглед на тоа што во оспорениот член, правото да се бара станбен кредит е условено со работен стаж од три години во Училиштето, Судот утврди дека работниците кои се во работен однос помалку од три години во Училиштето се доведени во нееднаква положба во однос на другите работници и дека оспорениот член не е во согласност со уставното начело на еднаквост и е во спротивност со означената одредба од Законот за здружениот труд.

5. Разгледувајќи го оспорениот член 29 од Правилникот, Судот утврди дека со него се вреднуваат станбениот статус и станбената пренаселеност, при што потстанарот, сопственикот кој го продава станот на Училиштето и работникот кој има динка градба добиваат ист број на бодови.

Според мислењето на Судот, работникот — потстанар е лице без стан и се наоѓа во поненадоволна станбена состојба од работникот кој има стан и истиот го продава на училиштето.

Со оглед на тоа Судот утврди дека наведените категории на станбена загрозеност не можат да се вреднуваат со ист број на бодови и дека со оспорените одредби не се остварува обезбедување на уставното начело на заемност и солидарност и уставното начело на еднаквост.

Од друга страна Судот, утврди дека работниците, што имаат стан и го продаваат на училиштето, се доведени во привилегирана положба во однос на другите работници, затоа што имањето или користењето на стан, без оглед дали и во која мерка е несоодветен, претставува полесен случај на станбена загрозеност.

6. Разгледувајќи го оспорениот член 32 алинеја 1 Судот утврди дека со него се врши вреднување на работниот стаж како основ за добивање на стан, при што стажаот до три години не се вреднува.

Со оглед на тоа што работникот своите права, обврски и одговорности ги стекнува со денот кога започнува да работи, Судот утврди дека со оспорената одредба се доведени во нееднаква положба работниците што немаат работен стаж до три години во однос на останатите работници и дека член 32 алинеја 1 не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

7. На крајот, Судот утврди дека во оспорениот член 34 точка 6 е извршено вреднување на постигнатите резултати во работата. Во овој член е предвидено дека постигнатите резултати се вреднуваат врз основа на оценка дадена од Советот на училиштето, комисијата за станбени односи и директорот. Питоа, се земаат предвид залагањето во наставата и вон наставата, општествена активност, редовноста, предавањата и др. Вреднувањето на овој придонес се врши на тој начин што за просечни резултати се добиваат 5 бода, за надпросечни 10 бода, а за подпросечни резултати не се добиваат бодови.

Понатаму, Судот утврди дека во оспорениот Правилник и во Правилникот за распределба на средствата за лични доходи нема разработен систем на објективизирани основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според постигнатите резултати во работата, поради што утврди дека член 34 точка 6 не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност и е во спротивност со член 129 од Законот за здружениот труд, во кој е предвидено придонесот на работникот да се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложе-

носта на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот.

Исто така, Судот утврди дека општествената активност не може да се вреднува како основ за добивање на стан и да се предвидува како израз на придонесот во работата.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 158/83

4 декември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за насоченото образование, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

на Законот за насоченото образование

1. Во член 3 став 2 во вториот ред наместо „особено“ треба да стои „особено“.

2. Во член 48 став 1 наместо „наука“ треба да стои „научно“.

3. Во член 49 став 2 пред зборот „докторат“ наместо „на“ треба да стои „со“, а во став 3 во третиот ред пред зборовите: „се истакнале“ наместо сврзникот „и“ треба да стои „кои“.

4. Во член 75 став 2 во првиот ред наместо „по“ треба да стои „за“.

5. Во член 99 став 1 во единасттиот ред наместо „насоченото“ треба да стои „насочено“.

6. Во член 134 став 7 во вториот ред по зборовите: „им се издава диплома“ треба да стои точка, а по точката зборот „диплома“ да стои со голема буква.

7. Во член 162 во шестиот ред пред зборот „своите“ треба да се додадат зборовите: „и на“, а во шесттиот ред по зборот „стручни“ треба да стои запирка.

8. Во член 171 став 2 во првиот ред наместо „завршни“ да стои „завршени“.

9. Во член 208 став 3 четвртиот ред наместо „една“ да стои „едно“.

10. Во член 212 во вториот ред наместо „на“ треба да стои „во“.

11. Во член 216 став 1 наместо „заслужни“ треба да стои „заслужна“.

12. Во член 218 став 1 алинеја 12 наместо „нормативно-документационата“ треба да стои „информативно-документационата“.

13. Во член 220 наместо „насоченото“ треба да стои „насочено“.

14. Во член 222 наместо „Работната“ да стои „Работна“.

15. Во член 226 во вториот ред пред зборот „докторат“ треба да се брине сврзникот „и“.

16. Во член 227 став 3 наместо „мислења“ треба да стои „мислење“.

17. Во член 235 став 4 во осмиот ред пред зборот „организациите“ треба да стои сврзникот „и“, а во деветтиот ред по зборовите: „на СР Македонија“ треба да стои запирка.

18. Во член 237 во осмиот ред пред зборот „Собрание“ треба да се брине сврзникот „и“.

19. Во членот 245 став 1 алинеја 9 наместо „воспитувачите“ треба да стои „воспитувачи“.

20. Во член 265 во шестиот ред по зборот „работа“, во десетиот ред пред зборовите: „се грижат“ и во четиринаесетиот ред по зборот „науки“ треба да стои записка.

21. Во член 269 во вториот ред по зборот „образованис“ треба да стои записка.

22. Во член 272 став 1 во третиот ред наместо „ученикот“ треба да стои „ученичкиот“, а во став 2 во седмиот ред треба да се бришат зборовите: „одредбите на овој“.

23. Во член 275 став 1 алинеја 3 во петтиот ред по зборот „година“ треба да стои записка.

24. Во член 296 став 1 во четвртиот ред наместо „високото“ треба да стои „високо“.

25. Во член 300 во третиот ред наместо „од 1974 до 1975“ треба да стои „што се применуваа од учебната 1974/75“.

26. Во член 305 во вториот ред наместо „постојаните“ треба да стои „постојните“.

Бр. 13-3245

3 јануари 1986 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО
НА СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

23.

Врз основа на член 139 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 11 од Законот за системите за врски за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 14/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката самоуправна интересна заедница за ПТТ сообраќај, Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај, Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, Републичката самоуправна интересна заедница за патишта, Работната организација за ПТТ сообраќај „Скопје“ — Скопје, Радио-телевизија Скопје, Железничко-транспортната организација — Скопје, Сложената организација на здружениот труд за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ — Скопје, Работната организација за одржување на јавните патишта „Македонија пат“ — Скопје, Деловната заедница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај“, Градежната работна организација „Пелагонија“ — Скопје, Градежната работна организација „Бетон“ — Скопје, Градежната работна организација „Маврово“ — Скопје, Градежната работна организација „Гранит“ — Скопје, Работната организација за промет со нафта и нафтни деривати „Макпетрол“ — Скопје и Републичкиот штаб за територијална одбрана, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ПЛАНОТ НА ВРСКИТЕ НА СР МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Учесниците со овој општествен договор ги утврдуваат основните начела за утврдување на општата концепција на развојот на системот за врски на Републиката и основните услови за изградба на одделни системи за врски на целата територија на Републиката и на нејзините делови; системите за врски кои задолжително се поврзуваат со системот за врски на Републиката; техничките и други услови за задолжително поврзување на системот за врски и нивното користење во вонредни услови; начинот и условите за организирање на заеднички вежби на поврзаните системи за врски; начинот за обезбедување на финансиски средства за реализација на обврските по овој договор и други прашања од заеднички интерес за утврдување на Планот за врските во Републиката.

II. ОСНОВНИ НАЧЕЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТАТА КОНЦЕПЦИЈА НА СИСТЕМОТ ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКАТА

Член 2

Учесниците на овој општествен договор се согласни заради обезбедување на потребите за врски на стопанството и општеството за работа во редовни и вонредни услови, развојот на системот за врски во Републиката да се засновува на следниве начела:

1. Побрза изградба и јакнење на системот за врски на ПТТ како основа на системот за врски на Републиката и како носител на задоволувањето на општите потреби на јавниот сообраќај и на делот од потребите на имателите на функционални системи за врски;

2. Системите за врски за општи потреби да се развиваат во согласност со својата намена така да можат да ги задоволуваат потребите на општеството, стопанството, работните луѓе и граѓаните;

3. При изградбата на системите за врски за општи потреби да се дава предност на подрачјата каде што врските воопшто не се или се недоволно развиени и според материјалните можности, постапно да се опфатат сите населени места;

4. Функционалните системи за врски да се развиваат за потребите на дејностите за кои се намени, на место и релации каде што системот за врски на ПТТ не може да обезбеди соодветни врски во техничка и економска смисла;

5. Секој систем за врски да претставува единствена технолошка целина со капацитети оптимизирани според неговата функција;

6. Меѓусебно усогласување на развојот на одделни системи за врски;

7. Заедничка изградба на системите за врски и здружување на средства за таа изградба по пат на самоуправно договарање секаде каде што тоа е техничко-технолошки можно и економски оправдано.

8. Постапно остварување и унапредување на единството на системот за врски на Републиката во согласност со потребите и можностите;

9. На меѓусебно поврзување на одделни системи за врски во единствен систем за врски на Републиката, на начин што не ја намалува ефикасноста на нивен од поврзаните системи за врски;

10. Секој систем за врски треба да биде планиран и граден така што било која точка може, во случај на потреба да се интегрира во другите системи за врски;

11. Единствени технички норми, пропишани или договорени за деловите од системите за врски што задолжително се поврзуваат;

12. Постапна унификација на техничките средства за врски;

13. Развивање на директни и попречни врски спрема соседните републики и покраини на посредничките уреди од задолжително поврзаните системи за врски, а посебно во системот за врски на ПТТ;

14. Постапно реализирање на интерни попречни и заобиколни врски во рамките на одделни системи за врски заради подобрена флексибилност и ефикасност во функционирањето на одделни системи за врски и поголеми можности во меѓусебното поврзување на системите за врски;

15. Давање предимство на изградбата на подземните меѓумесни кабли, кога изградбата на одделни системи за врски не упатува на други видови поскономични спојни патишта или истите не се целесходни од аспект на нивната безбедност и на преносните информации;

16. Одржувањето на постојните воздушни ТТ мрежи од посебен интерес за народната одбрана до нивната замена со соодветни системи за врски и

17. Изградбата на мобилната претплатничка радио телефонска мрежа, во рамките на системот за врски на ПТТ, да се насочува покрај магистралните сообраќајници.

Член 3

Учесниците на овој општествен договор, заради создавање на услови за побрз развој на системот за врски на Републиката и порационална изградба и користење на системите за врски во Републиката, се согласни системите за врски да ги изградуваат заеднички каде што е техничко-технолошки возможно и економски оправдано.

Заради порационално остварување на плановите и програмите за развој на задолжително поврзаните системи за врски, кои го сочинуваат системот за врски на Републиката, учесниците на овој општествен договор ќе се залагаат имателите на задолжително поврзаните системи за врски со самоуправно спогодување да здружуваат средства во развојот и одржувањето на системот за врски на Републиката.

Начинот на користење и одржување на заеднички изградените капацитети имателите на одделни системи за врски ќе го регулираат со посебни договори.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор се согласни заради обезбедување на побрз развој на системот на врски на Републиката, а особено на ПТТ системот, ПТТ како основен носител на системот за врски на Републиката да иницира донесување на соодветни мерки за економската политика и други системски мерки од областа на кредитно-монетарната политика, мерки за политиката на цените, олеснувања за увоз на неопходна увозна опрема, мерки за насочување на средствата на Поштенската штедилница и за здружување на средства на заинтересираните иматели на функционалните системи како и други мерки за здружување на средства на корисниците на системот за врски на Републиката.

III. СИСТЕМИ НА ВРСКИ ШТО ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ПОВРЗУВААТ СО СИСТЕМОТ ЗА ВРСКИ НА РЕПУБЛИКАТА

Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласни задолжително да се поврзуваат на системот за врски на ПТТ, а меѓусебно посредно или непосредно каде што за тоа постојат потреби и можности, следниве системи за врски и тоа:

1. Системот за врски на Радио-телевизија Скопје;
 2. Системот за врски на Железничко-транспортната организација — Скопје;
 3. Системот за врски на Сложената организација на здружениот труд за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија „Електростопанство на Македонија“ — Скопје;
 4. Системот за врски на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;
 5. Системот за врски на Републичкиот хидрометеоролошки завод — Скопје;
 6. Системот за врски на Работната организација за одржување на јавни патишта „Македонија пат“ — Скопје;
 7. Системот за врски на Деловната заедница на патниот сообраќај „Македонија сообраќај“ — Скопје;
 8. Системот за врски на работните организации од градежништвото („Гранит“, „Пелагонија“, „Маврово“ и „Бетон“) и
 9. Системот за врски на работната организација за промет со нафта и нафтени деривати „Макпетрол“ — Скопје
- Во системот за врски на ПТТ се поврзува и системот за врски на оружните сили.

IV. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОВРЗУВАЊЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВРСКИ

Член 6

Заради обезбедување на техничко-технолошко единство на системот за врски на Републиката, имателите на задолжително поврзаните системи за врски договорно ќе ги утврдуваат техничките, технолошките и други услови кои ќе овозможуваат заедничко и самостојно користење на вкупните капацитети или на делови на тие системи за врски на целата територија и во одделни делови од Републиката.

Член 7

Учесниците во овој општествен договор со цел за обезбедување услови за заедничко функционирање на системите за врски во Републиката, се согласни дека е неопходно заради постигнување компатибилност на уредите и опремата што се вградува во задолжително поврзаните системи за врски, да соработуваат по прашањата за нивната унификација и типизација.

Член 8

Учесниците на овој општествен договор за обезбедување на потребните услови за остварување на системот за врски на Републиката и за порационална изградба на одделни системи за врски, се согласни меѓусебно да ги усогласуваат своите планови за развој уште во фаза на нивната изработка и донесување, како и да вршат меѓусебно информирање за активностите во изградбата на системите за врски.

Усогласувањето на плановите за развој посебно ги опфаќа локациите на објектите, видот и трасите на спојните патишта и нивните капацитети, попречните и обиколни врски, техничките услови за поврзување, мерките за заштита и против електронското обезбедување на системите за врски и нивното одржување во редовни и вонредни услови.

Меѓусебното усогласување на плановите за развој од став 1 на овој член ќе се врши по пат на стручни комисии составени од претставници на учесниците на овој општествен договор, доколку во постапката за донесување на плановите не се постигне усогласеност.

Член 9

Учесниците на овој општествен договор се согласни планот на поврзувањето во системот за врски на Републиката да се изврши во согласност со одредбите на овој општествен договор, така што да ги опфаќа:

- локациите на кои се врши поврзување на системите за врски;
- техничките решенија за поврзување како и техничките и другите услови за поврзување и единствено одржување;
- начинот на изградба, развој, одржување и користење на системот за врски на Републиката;
- динамиката и роковите за реализација на поврзувањето во системот за врски на Републиката;
- корисниците на кои системот за врски на Републиката ќе им биде доставен и
- други услови неопходни за изработка и реализација на овој план и за функционирање на извршеното поврзување во системот за врски на Републиката.

Член 10

Почетна основа за поврзување во системот за врски на Републиката е постојната состојба на системите за врски, извршеното поврзување согласно со Самоуправната спогодба за поврзување на посредничките уреди на ПТТ системот за врски во Републиката, усогласените планови на развојот на системите за врски што задолжително се поврзуваат, како и барањата и потребите за користење на врските во вонредни услови.

Член 11

Имателите на системите за врски кои се поврзуваат во системот за врски на Републиката се одговорни за исправност на функционирањето, заштитата и безбедноста на својот дел од системот за врски.

Член 12

Учесниците на овој општествен договор се согласни, освен во случај на вонредни услови, системот за врски на Републиката да може да се користи за остварување на неопходно потребните врски и во случај кога ќе настанат поголеми пречки на одделни системи за врски што се поврзани во системот за врски на Републиката.

Член 13

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека ќе вршат стручно оспособување на потребен број кадри за одржување и користење на системот за врски на Републиката.

Член 14

Со цел за преземање на мерки и развој на противелектронско обезбедување на системите за врски, имателите на системите за врски од овој општествен договор се согласни дека координирано ќе преземаат потребни мерки за спроведување на противелектронско обезбедување во Републиката.

Член 15

Заради обезбедување услови за редовно, непречено и рационално функционирање на одделни системи за врски и на системот за врски на Републиката, учесниците на овој општествен договор ќе обезбедуваат соодветни резерви на составни делови, уреди и друга опрема што се вградуваат во одделни системи за врски и ќе соработуваат во обезбедувањето на тие резерви.

V. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ВЕЖБИ НА ПОВРЗАНИТЕ СИСТЕМИ ЗА ВРСКИ

Член 16

Имателите на задолжително поврзаните системи за врски заради проверка на функционирањето и можностите на системот за врски на Републиката во вонредни услови, ќе организираат и изведуваат повремени заеднички вежби, најмалку еднаш во две години.

Со изведувањето на повремените заеднички вежби од став 1 на овој член не смее да се наруши редовното функционирање на задолжително поврзаните системи за врски.

Член 17

Учесниците на овој општествен договор се согласни заедничките вежби од член 16 на овој општествен договор да се организираат на територијата на целата Република или на одделни подрачја.

Планот за изведување на вежбите од став 1 на овој член за територијата на Републиката го утврдуваат: Републичкиот секретаријат за народна одбрана, Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Републичкиот штаб за територијална одбрана, Републичкиот комитет за сообраќај и врски и имателите на задолжително поврзаните системи за врски.

VI. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

Член 18

Учесниците на овој општествен договор се согласни финансиските средства, потребни за реализација на обврските утврдени со овој општествен договор, да ги обезбедуваат од следниве извори:

1. сопствени средства,
2. здружени средства,
3. приходи по посебни прописи,
4. банкарски и други кредити.

Член 19

Поврзувањето на системите за врски во системот за врски на Републиката го финансираат РО за ПТТ сообраќај и другите иматели на системите за врски чии системи задолжително се поврзуваат како и заинтересираните корисници на системот за врски на Републиката или на делови од него, а по обем согласно со интересот за користење на врските.

Средствата за набавка на посреднички уреди со кои се овозможува задолжително поврзување во си-

стемот за врски на Републиката и за изградба на спојни патишта до местата на поврзувањето обезбедуваат непосредно заинтересираните учесници од став 1 на овој член, а начинот на заедничкото финансирање, користење и одржување се регулира со посебни договори.

Член 20

Учесниците на овој општествен договор се согласни користењето на системот за врски на Републиката од имателите на задолжително поврзаните системи за врски во вонредни услови да не се наплатува.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 21

Учесниците на овој општествен договор се согласни имателите на задолжително поврзаните системи за врски да извршат усогласување на постојните планови и програми за развој со одредбите на овој општествен договор, во рок од две години од денот на потпишувањето на овој општествен договор.

Член 22

Учесниците на овој општествен договор се согласни носител на координацијата на плановите и програмите за развој на системите за врски да биде Републичкиот комитет за сообраќај и врски преку Стручниот совет за врски.

Член 23

Учесниците на овој општествен договор се согласни Планот на поврзувањето во системот за врски на Републиката да се утврди во рок од една година од потпишувањето на овој општествен договор.

Член 24

Учесниците на овој општествен договор се согласни носител на координацијата при приготвувањето на Предлогот на планот на поврзувањето во системот за врски на Републиката да биде Републичкиот комитет за сообраќај и врски преку Стручниот совет за врски.

Член 25

Учесниците на овој општествен договор се согласни поврзувањето на системот за врски на Републиката, што е извршено во согласност со член 133 од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“ број 24/74, 29/77 и 52/83), за поврзување на посредничките уреди на имателите на функционалните системи за врски со посредничките уреди на ПТТ системот за врски да го усогласат со одредбите на овој општествен договор во рок од една година, од утврдувањето на Планот на поврзувањето во системот за врски на Републиката.

Член 26

Измени и дополнувања на овој општествен договор се вршат на начин, односно по постапка по која е и склучен.

Член 27

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на овој општествен договор, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

ПОТПИСНИЦИ:

Собранието на СР Македонија, Стопанската комора на Македонија, РСИЗ за ПТТ сообраќај, РСИЗ за железнички сообраќај, СИЗ за енергетика на Македонија, РСИЗ за патишта, РО за ПТТ сообраќај „Скопје“, Радио-телевизија Скопје, ЖТО — Скопје, СОЗТ „Електростопанство на Македонија“ — Скопје, РО „Македонија пат“, ДЗ на патниот сообраќај „Македонија сообраќај“, ГРО „Пелагонија“ — Скопје, ГРО „Бетон“ — Скопје, ГРО „Маврово“ — Скопје, ГРО „Гранит“ — Скопје, РО „Макепетрол“ и РППО — Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА

24.

Врз основа на член 118 став 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, на заедничката седница на сите собори од 27. XII. 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Висината на средствата за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1986 година, што се обезбедуваат во Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, се утврдува на 0,18% од основницата на бруто личниот доход и другите лични примања на работниците во самоуправните организации и заедници и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните и работните луѓе што вршат самостојна професионална дејност што се земаат како основница за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се пресметуваат и уплатуваат при исплатата на личниот доход како и другите придонеси од личниот доход.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 0805-1863/1
27 декември 1985 година
Скопје

Претседател,
д-р Свето Стојанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА ГРАД СКОПЈЕ

25.

Врз основа на член 7 од Одлуката за утврдување на учество на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови на здравствени услуги, како и при набавката на ортопедски помагала, протетички средства и лекови, Собранието на Самоуправната интересна заедница за здравствена заштита на град Скопје, на седницата одржана на 8 јануари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УЧЕСТВОТО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ УТВРДЕНИ ВО ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС

Член 1

Со оваа одлука се валоризира учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на лекови по издаден рецепт и услугите на домашна нега на стари и изнемоштени лица со остварениот просечен пораст на цените на лековите, односно здравствени услуги во 1985 година и се утврдува на:

- 50 динари по издаден рецепт за оние лекови за чија примена не е потребна непосредна интервенција од стручен медицински работник,
- 330 динари дневно за услугите на домашна нега на стари и изнемоштени лица,

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-14075/15
8 јануари 1986 година
Скопје

Претседател,
Борис Јаневски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — БИТОЛА

26.

Врз основа на член 30 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 3 од Статутот на СИЗ за вработување на општината Битола, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кој се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,75% од општината Битола.

Организациите од високото образование, општествената заштита на деца, организациите што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско музичките дејности во висина од 70% од ставот 1 на истиот член.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-530/1
23 декември 1985 година
Битола

Претседател,
Васко Кушовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА —
БИТОЛА

27.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола на седницата одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1986 година се утврдува на — 10,00% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — 6% и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — 4%.
- Придонесот за здравствената заштита во случај на неполека на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од — 0,50%.
- Основница за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход, остварениот доход;

— кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита во случај на несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот надоместок.

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за detaширани работници), се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствена заштита на корисниците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на нето стапка на бруто стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставуваат вкупно исплатените пензиски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 4

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Закон, Статут, оваа одлука и други општи акти на Заедницата.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-1028/5 од 1985 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1444/21
25 декември 1985 година
Битола

Собор на делегати — корисници на услуги — работници
Претседател,
Ана Гошевска, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги
Претседател,
Живка Стојковска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
д-р Илија Илиевски, с. р.

28.

Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 151 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола со рамноправно учество во Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствена заштита во постојани месечни износи во 1986 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време во износ од 600 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организација на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец во износ од 300 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа прекинале со школување, ако за тоа време примаат стипендија се плаќа придонес во износ од 1.500 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примале стипендија, придонесот се плаќа во износ од 1.500 динари;

5. лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност се плаќа во износ од 300 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно во износ од 300 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) во износ од 300 динари;

8. за лицата припадници на територијалните единици и за припадниците на цивилна заштита за време на цивилна заштита и за време изведување на задачите на територијалната одбрана во износ од 300 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет во износ од 600 динари;

10. за членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на заедницата, на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравствената заштита се плаќа придонес за здравствена заштита во постојан износ од 1.000 динари;

11. уживателите на инвалиднина по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина во износ од 600 динари;

12. брачниот другар, односно родители осигуреници според член 32 од Законот за здравствена заштита по 1.050 динари;

13. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на предходно осигурување во износ од 200 динари, по член;

14. југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина, исклучиво од странски носители на осигурување (земји без конвенции), додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, плаќаат месечен паушален износ од 3.000 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести во износ од по 105 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за време траењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат во младинските работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување и на преквалификација, а се упатени од Самоуправната интересна заедница за вработување;

6. лицата кои работаат помалку од половина од полното работно време и

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат по следната структура:

- за задолжителни видови 55,00;
- за останати права над зад. вид. 40,00;
- за несреќа на работа и професи. заболување 5,00;

а придонесите од точка 9—15 се распоредуваат за:

- задолжителни видови 60,00;
- за останати права на задолж. видови 40,00.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пренесуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10 и 15.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец на секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница бр. 02 бр. 1311/18 од 21. XII. 1984 година.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1444/22

25 декември 1985 година

Битола

Собор на делегати — корисници на услуги — работници

Претседател,

Ана Гошевска, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

Живка Стојковска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

д-р Илија Илиевски, с. р.

29.

Врз основа на член 103 став 1 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 159 став 1 точка 15 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати—корисници на услуги—работници и Соборот на делегати—даватели на услуги, на седницата одржана на 25. 12. 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување за лицата вработени кај приватните работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдува основницата за придонес.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување на право на ова осигурување за лицата вработени кај приватните работодавци претставува договорениот чист личен доход помеѓу приватниот работодавец и работникот, кој што не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници и домашни помошнички во висина на гарантираниот личен доход од Општината во која ја вршат својата дејност, утврден со посебни прописи;

— за полуквалификувани работници 20.000,00 динари;

— за квалификувани работници 25.000,00 динари;

— за висококвалификувани работници 30.000,00 дин.

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци, основницата за остварување на правата од здравственото осигурување претставува наградата што ја примаат, а која не може да биде помала од:

— за ученици од прва година 3.000,00 динари;

— за ученици од втора година 7.000,00 динари;

— за ученици од трета година 5.000,00 динари;

— за ученици од четврта година 6.000,00 динари.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа Заедница бр. 02.—1311/19 од 21. XII. 1984 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1444/23

25 декември 1985 година

Битола

Собор на делегати — корисници на услуги — работници

Претседател,

Ана Гошевска, с. р.

Собор на делегати — даватели на услуги

Претседател,

Живка Стојковска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола

Претседател,

д-р Илија Илиевски, с. р.

30.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола („Службен гласник на општина Битола“ бр. 16/84) Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Битола, на седницата одржана на 25. XII. 1985 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНА БИТОЛА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствената заштита на земјоделците во општината Битола за 1986 година се определуваат и тоа:

1. За осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приходи) се плаќа:

а) по стапка од 14% на катастарски приход.

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 1.600,00 динари за семејство, ако домаќинството е задолжено со придонес на катастарски приход;

б) по 5.200,00 динари за семејство, ако домаќинството не е задолжено со придонес на катастарски приход.

Член 2

Придонесите што ќе се наплатуваат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствената заштита и тоа:

1. за задолжителни видови 75%;
2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравствената заштита на земјоделците 25%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02—1311/21 од 21. XII. 1984

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-1444/24
25 декември 1985 година
Битола

Собор на делегати — корисници
на услуги — земјоделци
Претседател,
Панде Муковски, с. р.

Собор на делегати — даватели на
услуги
Претседател,
Живка Стојковска, с. р.

Собрание на ОЗЗЗО — Битола
Претседател,
д-р Илија Илиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

31.

Врз основа на член 83 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на СРМ“ бр 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на основните организации на здружен труд, од личниот доход од работен однос, од личниот доход од земјоделска дејност, од личниот доход од самостојно вршење стопанска дејност и од личниот доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на СИЗ за социјална заштита Битола изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружен труд по стапка од 0,38%;
2. придонес од личен доход од работен однос по стапка од 0,34%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,30%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 2,50%, и

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 2,80%.

Член 3

Обврзници на придонесот од доход за социјална заштита се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства, определени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77), во областа на дејностите од 1 до 11.

Основица за пресметување на придонесот од доход на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 4

Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, засекретноста и присилната наплата на придонесите за социјална заштита од доходот на ОЗТ, се применуваат соодветните одредби на Законот за данокот на доход на ОЗТ („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73, 11/74, 15/76, 25/76, 33/76 и 44/76).

Член 5

Стапката на придонесот од личен доход од земјоделска дејност е пропорционална. Разрезот ќе го врши управата за приходи — Битола.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-23/4 од 19. 11. 1985 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-26/4
30 декември 1985 година
Битола

Претседател,
Василка Размовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА --
ДЕМИР ХИСАР

32.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 161 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, на седницата одржана на 23 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И СТАПКАТА НА ПОСВЕЌЕНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1986 година се утврдува на 9,50% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

-- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита на задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување во износ од 4%;

Член 2

Придонесот за здравствената заштита во случај на несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во износ од 0,50%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

— кај обврзниците кои формираат доход, остварениот доход;

— кај обврзниците кои се формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствена заштита во случај на несреќа на работа по стапка од 1% од исплатениот надоместок.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) е во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна Одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 4

Придонесот за здравствена заштита на корисниците на пензии, СИЗ на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на нето стапка на бруто стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставуваат вкупно исплатените пензиски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, статут, оваа одлука и другите општи акти на Заседницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-529/1 од 24 септември 1985 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-639

23 декември 1985 година

Демир Хисар

Претседател,

Борис Сивевски, с. р.

33.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/33) и член 161 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Демир Хисар, на седницата одржана на 23 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесите за здравствена заштита на земјоделците во општината Демир Хисар за 1986 година се определуваат и тоа:

1. за осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) се плаќа:
 - а) по стапка од 10% на катастарски приход;
 2. За осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:
 - а) по 1.300,00 динари за семејство, ако домаќинството е задолжено со придонес на катастарски приход;
 - б) по 4.200,00 динари за семејство, ако домаќинството не е задолжено со придонес на катастарски приход.

Член 2

Придонесите што ќе се наплатуваат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

1. за задолжителни видови 75%;
2. за правата што самостојно ги утврдува заедницата и за другите права од здравствената заштита на земјоделците 25%.

Член 3

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-529 од 20. XII. 1984 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила по денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-639

23 декември 1985 година

Демир Хисар

Претседател,

Борис Сивевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — КРИВА ПАЛАНКА

34.

Врз основа на член 21 став 3 од Статутот на Синтинската самоуправна интересна заедница на физичката култура Крива Паланка, Собранието на ОСИЗ на физичката култура — Крива Паланка, на седницата одржана на 20 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход, заради обезбедување на средства на ОСИЗ на физичката култура и за здружување на средства во РСИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат стапките на придонесите и тоа:

1. 0,24% — придонес од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 0,25% — придонес од личен доход од работен однос;
3. 0,05% — придонес од личен доход од земјоделска дејност;
4. 1% — придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност;
5. 1% — придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност.

Член 3

Од основот утврден во член 1 од оваа одлука ОСИЗ на физичката култура — Крива Паланка, здружува средства во РСИЗ на физичката култура со издвојување на:

1. 0,04% од доходот на основните организации на здружен труд;
2. 0,05% од личен доход од работен однос од нестопанство.

Вкупниот износ на средствата што Општинската СИЗ на физичката култура Кр. Паланка ги здружува во РСИЗ на физичката култура — Скопје и месечниот износ ќе се утврди со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на здружените средства ќе ги врши Службата на општественото книговодство.

Член 5

Работните организации од основното и средното професионално образование, придонесите утврдени во член 2 од оваа одлука ќе ги наплатуваат 50%, РО за општествена заштита на денот 70%, а РО „Вера Јоциќ“ се ослободува од плаќање на придонесите.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со објавување во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 08-91
20 декември 1985 година
Крива Паланка

Претседател,
Тодор Станковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КРИВА ПАЛАНКА

35.

Врз основа на член 55 став 5 од Законот за општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 255 од Статутот на општината Крива Паланка, Собранието на општината Крива Паланка, на одделни седници на Соборот на здружен труд, Соборот на месните заедници и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките на придонесите на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Крива Паланка, што ќе се пресметуваат и наплатуваат од личните доходи на вработените во стопанството, нестопанството и личниот доход од земјоделска дејност да изнесува како што е предвидено со оваа одлука.

Член 2

Во 1986 година стапките на придонесите што ќе се плаќаат изнесуваат и тоа:

1. придонес од личен доход од стопанството и нестопанството по стапка од 1,40%;
2. придонес од самостојно вршење на стопанска дејност 1%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,06%;
4. придонес од личен доход од професионална дејност 1%.

Член 3

Работните организации од основното и средно насочено образование, придонесите утврдени во член 2 точка 1 од оваа одлука ќе ги плаќаат 50%, и предучилишното воспитание 70%.

Работната организација „Вера Јоциќ“ нема да ги уплатува процентите утврдени со оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 до 31. XII. 1986 година, и ќе се објави во „Службен гласник на општината Крива Паланка“.

Бр. 02-3954/1
27 декември 1985 година
Крива Паланка

Претседател
на Собранието на општината,
Владимир Груевски, с. р.

Претседател
на Соборот на месните заедници,
Предраг Велиновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружен труд,
Радица Тодоровска, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Александар Анастасовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КОЧАНИ

36.

Врз основа на член 10 став 1 и 103 став 1 и 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 170 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Кочани, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани, на седницата на соборите на делегатите работници — корисници на услугите и на делегатите — даватели на услугите одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување се определува во висина од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови здравствена заштита од 4%;
- стапката на придонесот за правата од здравствена заштита што самостојно ги утврдува Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита и другите права од здравственото осигурување 3,50%;

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува и тоа:

- по 0,30% за организациите на здружениот труд распоредени во номенклатурата за стопанските области од 1—11 од основицата што ја сочинува вкупниот доход намален за износот на законските и договорните обврски;
- по 0,50% сите други организации, интересни заедници и самостојни занаетчи и лица вработени кај приватни работодаатели што не формираат доход, основицата за пресметување ја сочинува бруто наплатениот личен доход и другите примања.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство, се определува по стапка од 20% од нето исплатениот личен доход, односно од основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на здравствена заштита сразмерно на стапката односно тарифата на придонесот определен со член 1 на ова одлука.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на Заедницата за вработување за паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензии се определува на 11,20% од нето примањата

За лицата пријавени во Заедницата за вработување основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот износ на паричен надоместок на привремено безработните лица во време за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравственото осигурување основицата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надоместок на привремено безработните лица, како основица за пресметување на придонесот содржи основицата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Член 4

За лицата кои работат по Договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа по стапка од 2% од наплатениот нето надоместок.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и актите на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Кочани.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0203-103 од 07. 02. 1985 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 7/85).

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и истата ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-741

26 декември 1985 година

Кочани

Собрание на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани

Претседател,

Чедо Иванов, с. р.

Собор на делегатите корисници на услуги — работници

Претседател,

Марика Тапанарова, с. р.

Собор на делегатите на давателите на услуги

Претседател,

Милка Ефтимова, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ПРИЛЕП

37.

Врз основа на член 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 16/74, 9/78 43/78 и 41/81), член 29 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Прилеп, Собранието на СИЗ на културата — Прилеп, на седницата одржана на 19 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот и личните доходи на организациите на здружениот труд и другите организации и заедници, по основ на кои се обезбедуваат средства на Општинската заедница на културата — Прилеп, за задоволување на договорените заеднички потреби во областа на културата од општ интерес на Општината.

Член 2

За 1986 година се утврдуваат следните стапки на придонеси на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Прилеп и тоа:

- придонес од доходот на организациите на здружен труд од стопанството по стапка од 1,20%;
- придонес од личен доход од нестопанска дејност по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 2%.

Член 3

Организациите од областа на културата и средното насочено образование во општината Прилеп не ма да го пресметуваат и плаќаат придонесот од член 2 точка 2 од оваа одлука.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на средствата ќе ги врши Службата на општественото книговодство филијала — Прилеп, на начин и според обрасците утврдени со упатството за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данок од доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 29/76 28/77, 35/78 9/79 и 2/80).

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 08-11 од 22. I. 1985 година.

Бр. 08-248

27 декември 1985 година

Прилеп

Претседател,

Љубица Зајкеска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РЕСЕН

38.

Врз основа на член 32 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 17 од Статутот на ОСИЗ на културата Ресен, и член 20 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на културата, Собранието на ОСИЗ на културата Ресен, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА РЕСЕН ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување на средства за ОСИЗ на културата Ресен.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 1,30%;
- придонес од доход од основните организации на здружениот труд по стапка од 0,38%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,02%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 0,15%.

Член 3

Од основот утврден во член 2 став 1 и 2 од оваа одлука се ослободуваат:

— за 50% ОЗТ од основното и средното насочено образование, Пионерскиот центар и социјалната заштита;

— за 30% ОЗТ од општествената заштита на деца — Детската градинка и ОЗТ што вршат дејност и заштита на културните блага — Домот на културата „Драги Тозија“ — Ресен;

— за 100% Секретаријатот за внатрешни работи Ресен, РО „Пролетер“ Ресен и ООЗТ Земјоделие при ЗК „Преспанско јаболко“ Ресен;

— ќе бидат ослободени од плаќање придонеси: ОЗТ што го зголемуваат бројот на смените, го зголемуваат вработувањето по основ на скратување на работното време, односно вршат докуп на стаж за пензионирање за делот на новите вработувања по тие основи;

— ќе им се намалат диференцирано придонесите на ОЗТ, договорните организации, задругите и граѓаните што за прв пат почнуваат со работа во 1986 година, како и на младинската фабрика, дисперзираниот погон во Стење и погонот на производство на килими на ООЗТ „Сточар“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 01-26/1 од 4. III. 1985 година.

Бр. 01-154/1
30 декември 1985 година
Ресен

Претседател,
Христо Хаџиевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РЕСЕН 39.

Врз основа на член 34 од Законот за физичката култура и самоуправната интересна заедница на физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 16 од Статутот на ОСИЗ на физичката култура Ресен, и одредбите од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во Републиката СИЗ на физичка култура, Собранието на ОСИЗ на физичка култура на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА ВО РЕПУБЛИКАТА СИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружениот труд од доходот и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување на средства за ОСИЗ на физичката култура Ресен и за Републиката СИЗ на физичка култура.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат стапките на придонесите и тоа:

- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,60%;
- придонес од доход од ООЗТ од стопанството по стапка од 0,12%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,02%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност по стапка од 0,15%.

Член 3

Од стапките на придонесите утврдени во член 2 став 1 и 2 на овој член ОСИЗ на физичката култура Ресен, издвојува средства за здружување во Републиката СИЗ на физичката култура за 1986 година во вкупен износ од 1 936 587 динари

Празнењето на приходите од членот 2 на оваа одлука се врши по структура која ќе ја утврди СОК Битола, при тоа водејќи сметка да се остваруваат приходите рамномерно

Член 4

Од основот утврден во член 2 став 1 и 2 од оваа одлука се ослободуваат:

- за 50% ОЗТ од основното и средното насочено образование, Пионерскиот центар и социјалната заштита;
- за 30% ОЗТ од општествената заштита на деца — Детската градинка и ОЗТ што вршат дејност и заштита на културните блага — Домот на културата „Драги Тозија“ Ресен;
- за 100% Секретаријатот за внатрешни работи Ресен, РО „Пролетер“ Ресен и ООЗТ Земјоделие при ЗК „Преспанско јаболко“ — Ресен,
- ќе бидат ослободени од плаќање придонес ОЗТ што го зголемуваат бројот на смените, го зголемуваат вработувањето по основ на скратувањето на работното време, односно вршат докуп на стаж за пензионирање за делот на новите вработувања по тие основи;

— ќе им се намалат диференцирано придонесите на ОЗТ, договорните организации, задругите и граѓаните што за прв пат почнуваат со работа во 1986 година, како и на младинската фабрика, дисперзираниот погон во Стење и погонот на производство на килими на ООЗТ „Стоچار“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.
Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 01-106 од 28. XII. 1984 година.

Бр. 01-87/1
30 декември 1985 година
Ресен

Претседател,
Димитар Радевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН 40.

Врз основа на член 50 од Законот за општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), а во врска со член 22, став 1 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 27 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од земјоделска дејност и од самостојна дејност со што се обезбедуваат средства за финансирање на објектите на општествена заштита на децата.

Член 2

- Стапките на придонесите се утврдуваат на:
- придонес од личен доход од работен однос од стопанството и нестопанството (брuto личен доход), по стапка од 1,70%;
 - придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,02% и
 - придонес од личен доход од самостојна дејност по стапка од 0,55%.

Член 3

Од стапките на придонес утврдени во член 2 од оваа одлука се ослободуваат:

- за 100% ЗК „Преспанско јаболко“ ООЗТ Земјоделие, „Преспатурист“, КРО „Пролетер“, СВР Ресен,
- за 50% основното, средното насочено образование, Пионерскиот центар и социјалната заштита,
- за 30% организациите од општествена заштита на децата (Детската градинка) и Домот на културата,
- ќе бидат ослободени од плаќање придонеси ОЗТ што го зголемуваат бројот на смените, односно вршат докуп на стаж за пензионирање за делот на новите вработувања по тие основи,
- ќе им бидат намалени диференцирано придонесите на договорните организации, задругите и на граѓаните што за прв пат почнуваат со работа во 1986 година

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“

Бр. 02-377/1
27 декември 1985 година
Ресен

Претседател,
Олга Фузевска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

41.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ ГРАЃАНИ И ГРАЃАНСКО ПРАВНИ ЛИЦА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основите за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на работниците вработени кај граѓани и граѓанско правни лица за 1986 година за кои со Закон не е утврдена основница за придонес

Член 2

Основница за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита и за утврдување на права од ова осигурување на работниците вработени кај граѓани и граѓанско правни лица претставува договорениот чист личен доход кој не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници и домашни помошнички	20.000 динари;
— за квалификувани работници	24.000 динари;
— за висококвалификувани работници	27.000 динари;
— за средна школска подготовка	27.000 динари;
— за виша школска подготовка	30.000 динари;
— за висока школска подготовка	35.000 динари;

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Со донесување на оваа одлука престанува да важи одлуката број 0805-1381/1-13 од 19 12. 1984 год. „Службен весник на СРМ“ број 41/84).

Бр. 0805-1234/6
24 декември 1985 година
Тетово

Претседател,
Атанас Билбилоски, с. р.

42.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 и член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78 и 43/78), член 162 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово („Службен весник на СРМ“ број 8/85), Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Тетово, на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА И ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Се продолжува важноста на Одлуката за висината на стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1985 година-бр. 0805-1000/6 од 24. X. 1985 година објавена во „Службен весник на СРМ“ број 36/85).

тита на работниците за 1985 година-бр. 0805-1000/6 од 24. X. 1985 година објавена во „Службен весник на СРМ“ број 36/85).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 0805-1234/5
24 декември 1985 година
Тетово

Претседател,
Атанас Билбилоски, с. р.

43.

Врз основа на член 57 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 34 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Собранието на Општинската заедница на седницата одржана на 27 декември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТЕТОВО ЗА 1986 ГОДИНА

I

Пресметковната стапка за здружување на средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, за 1986 година се утврдува на бруто — личните доходи и тоа:

1. придонес од личен доход на работниците од стопанска и нестопанска дејност 1,10%;
2. придонес од личен доход од земјоделска дејност 0,10%;
3. придонес од личен доход на лица кои вршат самостојна дејност 0,30%;
4. лицата кои што вршат стопанска и професионална дејност, а се обложуваат во годишен паушален износ ќе плаќаат придонес на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Тетово, во висина од 2%, при што како основница ќе служи утврдениот паушал на целиот данок.

II

За организациите на здружен труд од:

- основното и средното образование и од социјалната заштита пресметковна стапка во висина од 50% од општата стапка се утврдува на 0,55%;
- високото и вишото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност на културни богатства и од областа на сценско-музичките дејности, пресметковната стапка во висина од 70% од општата стапка се утврдува на 0,77%.

III

Средствата од пресметковната стапка за општествената заштита на децата се распоредуваат со посебна одлука на Собранието на Заедницата и тоа врз основа на утврдените облици, обемот, мерилата и критериумите со програма за развој на општествената заштита на децата и со финансискиот план за развој на општествената заштита на децата за 1986 година.

IV

Оваа одлука влегува во сила и се применува од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0801-2600
27 декември 1985 година
Тетово

Претседател,
Атанас Билбилоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

44.

Врз основа на член 25 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита Тетово, Собранието на Општинската Самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Тетово на седницата одржана на 20 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТЕТОВО

1. Со оваа одлука се утврдува висината на стапките на придонесите што ги уплатуваат работните луѓе од доходот на ОЗТ и од личен доход од работен однос, заради обезбедување средства на Општинската Самоуправна интересна заедница за социјална заштита Тетово.

2. Стапките на придонесите на Општинската Самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Тетово се утврдуваат во висина од:

- придонес од доход од работен однос на ОЗТ од стопанството по стапка од 0,38‰;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,50‰;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,30‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 2‰;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност по стапка од 2‰;
- лицата што обавуваат стопанска и професионална дејност, а се обложуваат во годишен паушален износ ќе плаќаат придонес на ОСИЗ за социјална заштита — Тетово, во висина од 10‰ при што како основица ќе се земе утврдениот данок во паушален износ.

3. Со донесувањето на Одлуката за утврдување на висината на стапките на придонесите на Општинската Самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Тетово, престанува да важи Одлуката објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 2/85.

Бр. 08-57/2
20 декември 1985 година
Тетово

Претседател,
Јеванка Давидовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ТЕТОВО

45.

Согласно член 18 од Статутот на Општинската заедница за вработувањето — Тетово, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА

I

1. За 1986 година стапката на придонесот за вработување се утврдува на 0,50‰.

2. За работниците вработени во странство стапката на придонесот за вработување се утврдува на 3‰.

II

Придонесот за вработување се плаќа и пресметува според основицата за пресметување на придонесот за вработување и тоа:

1. за работникот во основната организација, за работниците вработени кај работодавецот личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход);

2. за работодавецот основицата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување го утврдува Заедницата за вработување во висина од 10‰ од паушалниот износ на данокот.

3. За работниците на привремена работа во странство основицата ја утврдува Републичката заедница на вработувањето.

III

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на Општината.

IV

Оваа одлука влегува во сила веднаш по донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

V

По еден примерок да се достави до: Републичкиот секретаријат за финансии, Секретаријатот за финансии при СО — Тетово, сметководство, архива и седничен материјал.

Бр. 08-1179/6
20 декември 1985 година
Тетово

Претседател,
Спире Јованоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТЕТОВО

46.

Врз основа на член 33 од Законот за физичката култура и самоуправните интересни заедници на физичката култура и член 11 од Статутот на СИЗ за физичката култура, Собранието на Заедницата на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ТЕТОВО И РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКА КУЛТУРА СКОПЈЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд заради обезбедување средства на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката заедница на физичката култура — Скопје.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат збирните стапки на придонеси:

1. придонеси од доход на ОЗТ по стапка од 0,20‰ во која е содржана стапката на Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово и стапката на Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје. Распределбата на средствата помеѓу Општинската СИЗ на физичката култура — Тетово и Републичката СИЗ на физичката култура — Скопје ќе се регулира со посебен договор;

2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанска дејност по стапка од 0,15‰;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 0,15‰;

4. Придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност од 0,10‰;

5. лицата што обавуваат стопанска и професионална дејност, а се обложуваат во годишен паушален износ ќе плаќаат придонес на ОСИЗ за физичката култура Тетово, во висина од 1‰ при што како основица ќе се земе утврдениот данок во паушален износ.

Член 3

Пресметувањето и наплатувањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во упатството за начинот за пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“ бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 0801-545

24 декември 1985 година

Тетово

Претседател,

Томислав Костоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП 47.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 24 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот од доходот на организациите на здружен труд и установите што остваруваат доход и стапките на придонесите од личен доход на граѓаните се утврдуваат:

1. 0,20% од доходот на работните организации на здружениот труд;
2. 0,90% од бруто личниот доход од работниот однос во нестопанството;
3. 2% од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност;
4. 2% од личен доход од самостојно вршење од други самостојни дејности и
5. 2% од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 18/6

24 декември 1985 година

Штип

Претседател,

Добрила Санева, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Фикрет Адеми од Скопје, ул. „393“ бр. 9, против тужената Шукран Адеми од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Шукран Адеми да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, на истата ќе ѝ биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI П. бр. 3780/85. (4)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Стојанова Љупка од Скопје против тужениот Најденев Светислав од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење во Бугарија. Вредност на спорот 2.000,00 динари.

Се повикува тужениот Најденев Светислав од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VI П. бр. 155/86. (5)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Синан Амита од с. Каменјане, за утврдување на смрт на лицето Бесник Арифи, порано оп с. Каменјане.

Се повикува лицето Бесник Арифи од с. Каменјане, како и секој друг кој знае за неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, ќе се докаже смртта на лицето Бесник Арифи.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 1061/85 (1)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за вложба на ствари по тужбата на тужителот Асипи Шоип од село Врапчиште, Гостиварско, против тужената Узеири Дрита од Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 430.000 динари.

Се повикува тужената Узеири Дрита од Тетово, сега со непозната адреса, во рок од 30 дена да се јави пред судот или да определи полномошник. Во спротивно, на истата ќе ѝ се одреди привремен старател, кој ќе се грижи за нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1276/85. (2)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Кирко Севафимовски од Тетово, ул. „Толор Циповски“ бр. 98, против тужените Благо Нацевик, Ленка Нацевик, Ђерка Нацевик и Надица Нацевик, сите од Тетово, а сега со место на живеење во Канада, со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, достават точна адреса или да одредат полномошник во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок судот на тужените ќе им постави привремен застапник преку Центарот за социјални работи — Тетово кој ќе ги застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2263/85. (3)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 979 од 16. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2028-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на задругата под фирма: Земјоделско-сточарска задруга „Бунец“, Р. О. — село Дуф, Гостивар.

Задругата е основана со одлука на основачкото собрание донесена на 2. VI. 1985 година.

Основачи на задругата се: Билали Арслан; Божиноски Христифор; Гаврилоски Кирило; Гаврилоски Методија; Маркоски Кире; Маркоски Манасија; Сулејмани Камбер; Сулејмани Мустафа; Сулејмани Раман; Симјаноски Миливоје; Сулејмани Ганиа; Зендели Ислам; Сулејмани Шабан; Хамити Пајазит; Хамити Хамит и Хамза Даут сите од с. Дуф — Гостиварско.

Основни дејности:

- полјоделство,
- сточарство.

Споредни дејности: трговија на големо со:

- индустриски отпадоци;
- мешовити стоки;
- разни животни намирници и производи за домашни потреби;

Во правниот промет со трети лица задругата застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства, а за обврските на задругата од здружените земјоделци во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Гаврилоски Методија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 979/85. (406)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 939 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-536-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Јоаким Крчовски“, Ц. О. — с. Манастирец — Македонски Брод, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Драге Наумовски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Цветковски Иван, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 939/85. (407)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 998 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1304-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за промена на радиоизотопи во стопанството „Скопје“, Ц. О. — Скопје, булевар Октомвриска револуција“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник м-р. Јордан Арсовски, а се запишува новиот застапник д-р инж. Ановски Тодор, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 998/85. (408)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 999 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1185-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултет за правни и политички науки, О. С. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Правен факултет — Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. Тодор Рушков, декан, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник проф. д-р Никола Матовски, декан, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 999/85. (409)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 990 од 8. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1174-1-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СОЗТ Универзитетски центар за општествени науки — Скопје, Факултет за економски науки, Н. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Економски факултет — Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Митра Шароска, декан, а се запишува новиот застапник проф. д-р Никола Кљусев, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 990/85. (410)

Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 994 со решението од 8. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-440-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Марко Цепенков“, Ц. О. — станица Зелениково, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тасевска Јованка, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Борис Коларовски, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 994/85. (411)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 988 од 8. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1618-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на СОЗТ Универзитетски центар за уметности, Факултет за ликовни уметности, Ц. О. — Скопје, ул. „Октомвриската револуција“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. Петар Хаџи Бошков, декан, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. Драгутин Аврамовски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 988/85. (412)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1011 од 16. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-6-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О. со ООЗТ Основно училиште „Владо Тасевски“, ул. „Срезово“ бб, Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Лукарев Петар, директор, а се запишува новиот застапник Грозданов Павле, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1011/85. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 996 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-22-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Аврам Писевски“, с. Бардовци — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Алексоски Богослав, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Младеновски Борко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 996/85. (414)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 995 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1932-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување

на Монтажно-електроинсталатерската задруга „Електроник“ Р. О. — Скопје, ул. „Невена Георгиева“ бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тасевски Душан, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Рангелов Боро, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 995/85. (415)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение- Фи. бр. 1010 од 16. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1878-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за згрижување и дневен одмор на корисниците на пензија на град Скопје, Ц. О. — Скопје, ул. „Јани Лукровски“ бр. 3 — Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Соколе Дамчевски, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Петар Тимевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1010/85. (416)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение- Фи. бр. 1007 од 15. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1783-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Нераште“, Р. О. с. Нераште — Тетово, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Азир Мустафа, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Мемет Идризи, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1007/85. (417)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение- Фи. бр. 340 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 321, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Медицински центар „Д-р Трифун Пановски“ Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО с. д-р Јован Аврамовски, претседател на колегијалниот работоводен орган, со овластување согласно член 10 од измените и дополнувањата на Статутот на Работната организација од референдумот од 23. XII, 1980 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 340/85. (422)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение- Фи. бр. 311 од 4. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 482, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО ЕМУЦ „Гуро Салај“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ЕМУЦ с. Петковски Константин, директор, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Димитар Наумовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 311/85. (423)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение- Фи. бр. 321 од 19. XI. 1984 година, на регистарска влошка бр. 656, го запиша во судскиот регистар бришењето на запишувањето на РО Научно-културни средби „10 дена Крушевска Република“ — Крушево — во основање, со следните податоци: Се брише запишувањето на основањето на Работната организација Научно-културни средби „10 дена Крушевска Република“ во основање — Крушево, извршено со решението на овој суд, Фи. бр. 216/82 од 23. VII. 1982 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 321/84. (424)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение- Фи. бр. 342 од 15. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 329 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Работнички универзитет „Наум Наумовски — Борче“ — Крушево, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Благоја Благодуща, в. д. директор, со целосни овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 342/85. (425)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение- Фи. бр. 314 од 9. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 590-05, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ — ЦОУ „Наум Охридски“ с. Пештани, во состав на РО за основно образование и воспитување „Кирил и Методиј“ — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Бимбилоски Крсте, индивидуален работоводен орган, со целосни овластувања.

Му престанува овластувањето на Иваноски Савс.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 314/85. (426)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение- Фи. бр. 291 од 7. VIII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 130, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Историски архив — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Мартиноски Ламбе, в. д. индивидуален работоводен орган.

Им престанува овластувањето на Целакоски Наум и Мартиноски Ламбе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 291/85. (427)

Окружниот стопански суд во Битола, со решение- Фи. бр. 319 од 10. IX. 1985 година, на регистарска влошка бр. 47 ја запиша во судскиот регистар промената на називот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Охрид со следните податоци: Се менува називот на Самоуправната интересна заедница за здравство и здравствено осигурување — Охрид и истиот ќе гласи: Општинска самоуправна интересна заедница за здравствена заштита, со Ц. О. Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 319/85. (428)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение- Фи. бр. 845 од 24. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1712-0-0-0, го запиша во судскиот регистар воведувањето на привремени мерки и промена на лицето овластено за застапување привремен управник на Земјоделската задруга „Земко“ Р. О. — с. Гавато — Гевгелија, со следните податоци: Се запишува воведување на привремени мерки.

Се брише досегашниот застапник Илија Киров, в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Христо Иванов, претседател, на привремениот одбор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 845/85. (429)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение- Фи. бр. 997 од 21. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 3-1485-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправна интересна заедница на вработување — Тетово, ул. „Благоја Тоска“ бр. 23, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Борис Петроски, секретар, без ограничување, а се запишува новиот застапник Киро Веселиноски, секретар без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 997/85. (430)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1018 од 23. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1908-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Жеден“, Р. О. с. Копаница, Ѓорче Петров, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Бислими Сабит, в. д. директор, а се запишува новиот застапник Поповски Алексо, директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1018/85. (431)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1027 од 24. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-234-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Кирил и Методиј“, Ц. О. — Скопје, ул. „Стив Наумов“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Муратовска Љубинка в. д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Радевска Милка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1027/85. (432)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 992 од 14. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1049-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот на Монтажно-инсталатерската задруга „Термовод“, Р. О. — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 13.

Во Задругата се здружени следните задругари — занаетчии: Костовски Андреја и Настевски Живко, од Скопје, Цариќ Љупчо; Цариќ Панче, од с. Бањани — Скопско, Поповски Љубе од Скопје и Павчевски Душко од с. Бањани — Скопско.

Основни дејности:

— браварија,
— електроинсталатерска (инсталатери на електрични водови, лифтови, светлечки реклами и слично);

— инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација;

— инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со целосно овластување.

Монтажно-инсталатерската задруга има целосно овластување во правниот промет со трети лица. Основачите на задругата одговараат во висина на задолжителниот здружен влог кој изнесува 10.000,00 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 992/85. (433)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 833 од 22. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-749-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот на Занаетчиско-инсталатерската задруга „Изо — Скопје“ Р. О. — Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев“ бр. 16, Градски сид. кула 11.

Задругата е основана со одлука на задругата на 26. XII. 1973 година.

Во Задругата се здружени следните задругари — занаетчии: Јосевски Никола, Андоновски Герасим, Андоновски Ѓлигор, Јовеска Јелена, Ѓорѓиев Амле, Копуновски Спиро, Амети Зелел, Цимбеловски Томче, Касовски Стојко, Илиќ Радина, Атанасов Иван и Милановски Милко.

Споредни дејности:

1. хипо-изолација,
2. термо-изолација,
3. акустична изолација,
4. фриго-изолација,
5. антикорозивна изолација,
6. киселоотпорна изолација,

7. градежно браварски работи,

8. лимарски работи,

9. фасадерски работи,

10. терацерски работи,

11. сидарски и др. градежно занаетчиски работи во градежништвото.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата е неограничено овластена да врши работи од својата дејност.

За своите обврски кон трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговараат здружените занаетчии ограничено супсидијарно до висината на здружениот влог од 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Андоновски Герасим, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 833/85. (434)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 919 од 17. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1772-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со Законот на Монтажно-инсталатерската задруга „Хидровод“ Р. О. — Скопје, ул. „Огњен Прица“ бб, општина Кисела Вода.

Задругата е основана на 15. IV. 1982 година со договор за основање на Задругата.

Во Задругата се здружени следните задругари — занаетчии: Ангелов Павле, Тасев Славко, Весел Муамед, Петрушевски Злате и Сулејмани Џемил сите од Скопје.

Основни дејности:

— 171 — инсталатерска за водовод, гасни постројки и канализација.

— 172 — инсталатерска за централно греење и уреди за канализација,

— 39 — електроинсталатерска (инсталирање на електрични водови, лифтови, светлечки реклами и слично).

Задругата работи во свое име и за своја сметка.

Задругата одговара за своите обврски со средствата со кои располага на претходниот став одговараат супсидијарно и здружените занаетчии до висината на средствата утврдени со Самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите во Задругата до 10.000 динари секој здружен занаетчија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 919/85. (435)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-то Фи. бр. 1026 од 24. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-2031-0-0-0, ги запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Задругата под фирма: Занаетчиско-монтажна задруга „Централ-Монтажа“, Р. О. — Скопје, Кеј „13 Ноември“ бр. 76.

Задругата е основана со договор од 25. VI. 1985 година.

Основачи на задругата се: Јанковиќ Богдан, Оловски Никола, Беќир Али, Стојковски Љубе, Манчевски Добре, Јовевски Љубомир, Манчев Ѓорѓи, Фејзула Нефаил, Максимов Блажо и Стефановски Милчо сите од Скопје.

Основни дејности: инсталација на уреди за централно греење, водовод, гасни постројки и климатизација.

Задругата во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата смчат и задругарите во висина на двократниот износ од здружениот влог кој изнесува 10.000 динари.

Лице овластено за застапување е Манчевски Добре, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1026/84. (436)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

- Работна книшка на име Васил Стрезовски, Битола. (3234)
Свидетелство за I година на име Снежана Младеновска, Куманово. (3235)
Свидетелство на име Абдулах Сулејмани, Куманово. (3236)
Свидетелство за I година на име Муфем Амети, Куманово. (3237)
Свидетелство за I година на име Дафинка Велковска, Куманово. (3238)
Свидетелство за I година на име Звонко Добринковиќ, Куманово. (3239)
Свидетелство за VIII одделение на име Стојадин Миленковски, Куманово. (3240)
Свидетелство на име Ристовска Невенка, с. Борово, Крива Паланка. (3241)
Работна книшка на име Стојановски Гоце, Крива Паланка. (3242)
Работна книшка на име Радивоје Цветаноски, Охрид. (3243)
Свидетелство на име Зоран Кочов, Титов Велес. (3245)
Свидетелство за I, II и III година на име Лиман Ибраими, Тетово. (3246)
Свидетелство за I клас на име Насир Демири, Тетово. (3247)
Свидетелство за VI одделение на име Зекирија Кадриу, Тетово. (3248)
Свидетелство за V одделение на име Хусен Шанини, Гостивар. (3249)
Здравствена легитимација на име Јордан Мутавџиски, Штип. (3250)
Свидетелство за I година на име Атанас Николов, Штип. (3251)
Свидетелство за I година на име Тодоровска Лидија, Делчево. (3252)
Свидетелство за VI одделение на име Војчо Ангелов, Кочани. (3253)
Свидетелство за I година на име Зоран Заков, Кочани. (3254)
Ученичка книшка на име Ванчо Коцев, Кочани. (3255)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 79 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување на монтажа на рударска опрема за II фаза за изградба на површински коп „Суводол“

I. Предмет на понудата е монтажа на следната опрема:

1. Систем за јаловина кој се состои од:
 - 1.1. Багер тип СРС-1300-26/50. (900 KB) + ВР — тежина ссa 2256 тона
 - 1.2. Трачни транспортери со ширина на траката 1600 мм и капацитет од 550 м³/час
 - ЕТЈ 1—0 должина 1100 м
 - ЕТЈ 2—0 должина 700 м

- ЕТЈ 3—0 должина 700 м
- ЕТЈ —0 должина 700 м
- ОТ 1—0 должина 1200 м
- ОТ 2—0 должина 1200 м

Вкупната тежина по точка 2 — ссa 4.250 тона
1.3. Еден одлагач тип А2-РСБ-5500.55 + ВРС тежина ссa 722 тона.

2. Систем за јаглен кој се состои од:

- 2.1. Еден багер за јаглен со ефективен капацитет 0 = 800 м³/час и тежина од ссa 1.200 тона
- 2.2. Едно парче самоодна трака 27/36 м со тежина од ссa 300 тона
- 2.3. Трачни транспортери со ширина на траката од 1600 мм и капацитет од 4000 м³/час

- ЕТУ 1—II должина 1250 мм
- ЕТУ 2—II должина 1250 мм
- ЗТУ должина 700 мм

Вкупна тежина по точка 2 ссa 2026 тона.

3. Три носачи на 6 KB кабли тип РЛТ 6-6,8-121/1 со тежина ссa 162 тона

Вкупно за монтажа на рударската опрема по овој конкурс е ссa 10.870 тона.

II. Услови:

Монтажата на рударската опрема ќе се отстапи на подобен и поволен понудувач.

Понудувачот треба да обезбеди два крана (Дерик или гасеничар) со носивост од по 25 Мр на растојание од 17 м и висина минимум 42 м. и останати дизалични средства и механизација за потребите за монтажата.

III. Место:

Монтажата ќе се изведува во Битола, село Суводол — Битола.

IV. Цена:

Понудата треба да содржи единична и вкупна цена за монтажата и дизаличните средства.

V. Рокови:

Роковите за завршување на монтажата и предавање на рударската опрема се дефинирани во елаборатот за монтажа.

Рок за поднесување на пријави за подобност и понуда е 60 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата за подобност треба да содржи:

- назив и точна адреса;
- доказ за регистрација;
- референт листа за изведени исти или слични објекти;
- извод од завршна сметка за 1984 година и периодична пресметка за претходниот пресметковен период;
- расположиви капацитети на работна снага и механизација;
- список на кооперанти кои евентуално понудувачот би ги ангажирал;
- можност и услови за кредитирање;
- начин на пресметка на дополнителни и непредвидени работи;
- должина на гарантен рок;
- изјава дека ги прифати условите на инвеститорот во елаборатот за монтажа.

Понудувачот треба да обезбеди два крана (ДЕРИК или ГАСЕНИЧНИ) со носивост од по 25 Мр на растојание од 17 м и висина минимум 42 м и останати дизалични средства и механизација за потребите за монтажа.

Пријавата за подобност и понудата изработена према елаборатот за монтажа се поднесува до инвеститорот или до Комисијата во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“.

Отворањето на понудите ќе се изврши до Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот, во просториите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Монтажата ќе биде отстапна на подобен и поволен понудувач врз основа на елаборатот за монтажа.

Елаборатот за монтажа по овој конкурс понудувачите можат да го подигнат од инвеститорот — РО РЕК „Битола“ РЗ—ЗС и КГ Суводол — Битола.

Одлука за подобност на понудувачите ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач.

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), РО РЕК „Битола“, Суводол — Битола

распишува КОНКУРС

за подобност и отстапување на изработка и монтажа на челична браварија на главните погонски објекти на Термоелектраната „Битола“ III I. Општи карактеристики:

— Изработката и монтажата на челичната браварија опфаќа:

1. Фабричка изработка на челичната браварија со сден слој минимизирање во дин/кг.
2. Транспорт од фабрика до објект изработена на челична браварија во дин/кг.
3. Монтажа на челичната браварија во дин/кг.
4. Антикорозивна заштита — минимизирање и два масни премази на монтираната челична браварија на објектот.

— Понудувачите треба да дадат цена за секоја позиција посебно. Позициите во вид на скици и предмер се наоѓаат кај инвеститорот и се достапни на секој можан понудувач.

II. Услови:

— Изработката и монтажата на челичната браварија ќе биде отстапена на поволен и подобен понудувач.

— Понудувачите понудите треба да ги достават со материјал на изведувачот.

III. Место:

— Монтажата на челична браварија ќе се врши во Битола, с. Суводол во РЕК „Битола“.

IV. Рокови:

— Рокот за изработка и монтажа на челичната браварија изнесува:

30% изработка и монтажа во 1986 година,

70% изработка и монтажа во 1987 година,

— Рок за поднесување пријави за подобност и понуди с 15 дена по денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата за подобност треба да содржи:

- назив и точна адреса,
- доказ за регистрација,
- референт листа за изведени исти или слични објекти,

— извод за завршна сметка за 1985 година,

— расположливи капацитети за работна снага,

— начин и пресметка на непредвидени работи,

— должина на гарантниот рок.

Пријавата за подобност и понудата се поднесува до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“.

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за отворање на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач.

Комисијата за избор и именување на Општинската СИЗ за здравство и здравствено осигурување — Крива Паланка, Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување Крива Паланка, Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците — Крива Паланка и Општинската СИЗ за социјална заштита — Крива Паланка, врз основа на член 214 од Статутот на Општинската СИЗ за здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, член 54 од Статутот на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Крива Паланка, член 42 од Статутот на Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците и член 31 од Статутот на Општинската СИЗ за социјална заштита — Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за избор (реизбор) на секретар на собранијата на Општинската СИЗ за здравството и здравственото осигурување — Крива Паланка, Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Крива Паланка, Општинската СИЗ за старосно осигурување на земјоделците — Крива Паланка и Општинската СИЗ за социјална заштита — Крива Паланка

Услови:

Покрај општите услови за засновање на работен однос, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршен правен факултет, економски факултет или виша управна школа и пет години работно искуство на раководни работни места;

— да имаат морално-политичка подобност;

— да не се осудувани и да не се води истрага за истите.

Заинтересираните кандидати со молбата таксира на со 16 динари таксени марки да ги достават и следните документи: извод од матичната книга на родените, диплома за завршен соодветен факултет и доказ за работно искуство.

Молбите со потребните документи се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Стручната служба на ОЗ за ЗЗО — Крива Паланка

распишува

КОНКУРС

за подобност и отстапување на вршење антикорозивна заштита (АКЗ) на објектите на ТЕ „Битола“ III

I. Општи карактеристики:

Вршењето на антикорозивна заштита опфаќа:

— опрема и челична конструкција која треба да се заштити со АКЗ се наоѓа на коти од — 3,60 до + 70,00 м. и е во непосредна близина на веќе активирани блокови „Битола“ I и II;

— потребните скелиња, средства за припрема на површините и потребните премазни средства ги обезбедува понудувачот;

— изборот на системот на АКЗ треба да биде за индустриска атмосфера со премазни средства отпорни на отпадни агресивни гасови. Освен индустриските услови, треба да се земаат предвид и атмосферските влијанија посебно енемните ниски и високи температури во зимските односно летните месеци во пелагонискиот регион.

Податоци за обемот на работите за АКЗ:

1. Челична конструкција, котловски постројки, опрема од „Минел“, цевководи итн:

— припрема на површините за завршен основен премаз према стандардите ЈУС (одмастување, чистење, отпашување);

— еден основен премаз со алкиден минимум;

— два покривни премази со алкиден систем со нијанса по избор на инвеститорот.

4.200 т.

2. Фасадна браварија, опшивка, огради, падести, степеници, платформи, браници и слично.

— исти операции како под точка 1.

32.000 m²

3. Цевководи, опрема и резервоари кои се изолираат и работат на високи температури, како и премачкување на заварени споеви, после заварувањето, оштетена фабричка боја, димоводни канали:

— припрема на површините за завршен основен премаз;

— еден алкиден основен премаз.

4.700 m²

II. Услови:

— вршењето на антикорозивната заштита ќе биде отстапено на подобен и поповолен понудувач;

— сместување на работниците на градилиште обезбедува понудувачот.

III. Цена:

Понудата треба да содржи единична и вкупна цена по позиции.

IV. Рокови

Почеток на работите веднаш по склучувањето на договорот, а краен рок за завршување на објектот е 30. VI. 1988 година.

Рок за поднесување пријави за подобност и понуди е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавата за подобност треба да содржи:

— назив и точна адреса;

— доказ за регистрација;

— референт листа на изведени исти или слични објекти;

— извод за завршната сметка за 1985 година;

— расположливи капацитети на работна снага и механизација;

— начин и пресметка на дополнителните и непредвидени работи;

— должина на гарантниот рок;

— формула на клизна скала на плаќањето на изведените работи.

Пријавата за подобност и понудата се поднесуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со назнака: „Пријава за подобност“ и „Понуда“.

Отворањето на пријавите ќе се изврши од Комисијата на петтиот ден по завршувањето на конкурсот во просториите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Антикорозивната заштита ќе биде отстапена на подобен и поволен понудувач.

Одлуката за подобност ќе ја донесе Комисијата за избор на најповолен понудувач во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 30 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач.

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на општината Кочани и Винаца

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор — реизбор на еден судија во Општинскиот суд — Кочани, со Судско одделение во Винаца, во Судското одделение во Винаца.

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 91 од Законот за редовните судови.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до Комисијата за прашања на изборот и именувањето на Собранието на општината Кочани во рок од 15 дена од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (4)

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Измените на Републичкиот буџет за 1985 година, објавен во „Службен весник на СРМ“ број 35/85, се направени грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

на Измените на Републичкиот буџет за 1985 година

1. Во член 2 став 1 на крајот наместо износот „97.919.715.000“ треба да стои износот „27.919.715.000“, во став 2 четвртиот ред наместо износот „209.089.000“ треба да стои износот „299.089.000“ и во 19-ти ред наместо износот „3.063.508.000“ треба да стои износот „4.399.508.000“.

2. Во член 3 точка 3 став 2 четвртиот ред наместо износот „45.000.000“ треба да стои износот „43.000.000“; во точка 4 шестиот ред наместо износот „26.900.000“ треба да стои износот „26.880.000“; во точка 5 петтиот ред наместо износот „16.626.000“ треба да стои износот „16.636.000“ и во точка 7 шестиот ред наместо бројот „55“ треба да стои бројот „65“.

Бр. 13-84/1

31 јануари 1986 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

СОДРЖИНА

Страна

10. Одлука за ослободување од плаќање на данок од доход на организациите на здружен труд за 1986 година — — — — —	17
11. Одлука за давање согласност на Тарифата за наградата и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите на Адвокатската комора на Македонија — — — — —	17
12. Решение за овластување на републичкиот секретар за финансии да одобрува користење на средства од тековната буџетска резерва на Републичкиот буџет за 1986 година — — — — —	17
13. Наредба за утврдување на факторот за пресметување на вистинскиот приход од земјоделска дејност — — — — —	17
14. Правилник за начинот на полагањето и програмата на стручниот испит на граѓаните што вршат јавен превоз на патници — — — — —	18
15. Упатство за легитимацијата на инспекторот за патен сообраќај — — — — —	19

16. Упатство за начинот на водењето и образецот на регистарот за издадените одобренија — — — — —	20	33. Одлука за придонесите за здравствена заштита на земјоделците во општината Демир Хисар за 1986 година — — — — —	35
17. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 138/85 од 4 декември 1985 година — — — — —	21	КРИВА ПАЛАНКА	
18. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 182/85 од 4 декември 1985 година — — — — —	21	34. Одлука за усвојување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура и за здружување на средства во РСИЗ на физичката култура во 1986 година — — — — —	35
19. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 233/85 од 4 декември 1985 година — — — — —	22	35. Одлука за утврдување на стапките на придонесите за финансирање на ОСИЗ за општествена заштита на децата за 1986 година — — — — —	36
20. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 14/85 од 11 декември 1985 година — — — — —	22	36. Одлука за стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1986 година — — — — —	36
21. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 21/85 од 11 декември 1985 година — — — — —	23	ПРИЛЕП	
22. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 105/85 од 11 декември 1985 година — — — — —	24	37. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Прилеп за 1986 година — — — — —	37
23. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 109/85 од 11 декември 1985 година — — — — —	25	РЕСЕН	
24. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 126/85 од 18 декември 1985 година — — — — —	25	38. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Ресен за 1986 година — — — — —	37
25. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 228/85 од 4 декември 1985 година — — — — —	26	39. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура и за здружување на средства во Републиката СИЗ на физичката култура во 1986 година — — — — —	38
26. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 158/85 од 4 декември 1985 година — — — — —	26	40. Одлука за утврдување на стапките на придонесите од личен доход на граѓаните за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Ресен — — — — —	38
Исправка на Законот за насоченото образование — — — — —	27	ТЕТОВО	
Исправка на Измените на Републичкиот буџет за 1985 година — — — — —	47	41. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на работниците вработени кај граѓани и граѓанско-правни лица за 1986 година — — — — —	39
Општествени договори и самоуправни спогодби		42. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за стапките на придонесите за здравствената заштита на работниците за 1985 година и во 1986 година — — — — —	39
23. Општествен договор за планот на врските на СР Македонија — — — — —	28	43. Одлука за утврдување пресметковна стапка за здружување на средства во Општинската СИЗ за општествена заштита на децата — Тетово за 1986 година — — — — —	39
Општи акти на самоуправните интересни заедници		44. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите за Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Тетово — — — — —	40
СКОПЈЕ		45. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1986 година — — — — —	40
24. Одлука за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1986 година — — — — —	31	46. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Тетово и Републиката заедница на физичката култура — Скопје за 1986 година — — — — —	40
25. Одлука за валоризација на учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на одделни видови здравствени услуги утврдени во определен износ — — — — —	31	ШТИП	
БИТОЛА		47. Одлука за утврдување на стапките на придонесот од доходот на организациите на здружениот труд што остваруваат доход и утврдување на стапките на придонес од личен доход на граѓаните за 1986 година — — — — —	41
26. Одлука бр. 02-530/1 — — — — —	31		
27. Одлука за стапката на придонесите за здравствена заштита и стапката на посебниот придонес за користење на здравствената заштита во странство на осигурениците од општината Битола за 1986 година — — — — —	31		
28. Одлука за придонесите на здравствената заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на осигуреници во 1986 година — — — — —	32		
29. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци во 1986 година — — — — —	33		
30. Одлука за придонесите за здравствена заштита на земјоделците во општина Битола за 1986 година — — — — —	33		
31. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола за 1986 година — — — — —	34		
ДЕМИР ХИСАР			
32. Одлука за стапката на придонесите за здравствена заштита и стапката на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за осигурениците од општината Демир Хисар за 1986 година — — — — —	34		